

20232033557

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 30 став (3) и член 30-а став (3) од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19, 124/19, 275/19, 267/20, 163/21, 57/22 и 199/23), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 септември 2023 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА СТАПКА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Член 1

Со оваа одлука поблиску се определуваат добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност, согласно член 30 ставови (1) и (2) и член 30-а ставови (1) и (2) од Законот за данокот на додадена вредност (во натамошниот текст: Закон).

Член 2

(1) Повластената стапка на данокот на додадена вредност во смисла на член 30 од Законот се применува врз прометот и увозот на:

1. Основни производи за човечка исхрана кои се распоредени во следниве тарифни броеви/подброеви/ознаки/глави од Царинската тарифа:

Ред. бр.	Глава/тарифен број/подброј/ознака	Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
(1)	(2)	(3)
1.	0201	Месо говедско, свежо или разладено:
2.	0202	Месо говедско, замрзнато:
3.	0203	Месо свинско, свежо, разладено или замрзнато:
4.	0204 10 00 00	Месо овчо, свежо, разладено: -Трупови и полутки, јагнешки свежи или разладени
5.	0204 21 00 00	Друго месо овчо, свежо, разладено: --Трупови и полутки
6.	0204 22	Друго месо овчо, свежо, разладено: --Други парчиња со коски:
7.	0204 23 00 00	Друго месо овчо, свежо, разладено: --Без коски
8.	0204 30 00 00	Месо овчо, замрзнато: -Трупови и полутки јагнешки, замрзнати
9.	0204 41 00 00	Друго месо овчо, замрзнато: --Трупови и полутки
10.	0204 42	Друго месо овчо, замрзнато: --Други парчиња со коски:
11.	0204 43	Друго месо овчо, замрзнато: --Без коски:
12.	0206	Јастиви кланични производи од говеда, свињи, овци, кози, коњи, магарина, мулиња или маски, свежи, разладени или замрзнати:
13.	0207	Месо и јастиви кланични производи, од живина од тар. број 0105, свежи, разладени или замрзнати:
14.	0209	Свинско сало, исчистено од месо и живинско сало, неистопени или поинаку издвоени, свежи, разладени, замрзнати, солени, во саламура, сушени или чадени:
15.	0210 11	Месо и јастиви месни кланични производи, солени во саламура, сушени или чадени: -Месо свинско: --Бутови, плешки и други парчиња од нив, со коски:
16.	0210 12	Месо и јастиви месни кланични производи солени во саламура, сушени или чадени: Месо свинско: --Потрбушини и исечени парчиња од нив:

17.	0210 19	Месо и јастиви месни кланични производи, солени во саламура, сушени или чадени Месо свинско --Друго:
18.	0210 20	Месо и јастиви месни кланични производи солени во саламура, сушени или чадени: -Месо, говедско:
19.	0210 99 41 00	Месо и јастиви месни кланични производи, солени, во саламура, сушени или чадени: ---- Од домашни свињи: ---Џигери
20.	0210 99 49 00	Месо и јастиви месни кланични производи, солени, во саламура, сушени или чадени: -- Од домашни свињи: -----Друго
21.	0210 99 71 00	Месо и јастиви месни кланични производи, солени, во саламура, сушени или чадени: - - - Друго:- - --- Џигер од живина: -----Мрсни џигери од гуски или пајки, солени или во саламура
22.	0210 99 79 00	Месо и јастиви месни кланични производи, солени, во саламура, сушени или чадени: ---- Друго: - - --- Џигер од живина:-----Друго
23.	0210 99 85 00	Месо и јастиви месни кланични производи, солени, во саламура, сушени или чадени: --- Друго: --- Јастиви кланични производи---- Друго: ----- Друго
24.	0301 91	Риби, живи: - Други риби, живи:--Пастрмки (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> и <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>):
25.	0301 93 00 00	Риби, живи: - Други риби, живи -- Крап (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Stenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.)
26.	0301 99 17 10	Риби, живи: - Други риби, живи - - Други: - - - Слатководни риби: - - -- Друго: -----Крап, освен крапот споменат во тар.ознака 0301 93 00 00

27.	0302 11	Риби, свежи или разладени, освен рибини филети и друго рибино месо од тар. број 0304:- Салмониди, освен јастиви рибни изнутрици од тар. подброј 0302 91 до 0302 99:-- Пастрмка (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> , <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>):
28.	0302 72 00 00	Риби, свежи или разладени, освен рибини филети и друго рибино месо од тар. број 0304- Тилапиа (<i>Oreochromis</i> spp.), сом (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), крап (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Stenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.), јагули (<i>Anguilla</i> spp.), нилски греч (<i>Lates niloticus</i>) и змијоглава риба (<i>Channa</i> spp.), освен јастиви рибни изнутрици од тар. подброј 0302 91 до 0302 99:--Сом (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)
29.	0302 73 00 00	Риби, свежи или разладени, освен рибини филети и друго рибино месо од тар. број 0304 - Тилапиа (<i>Oreochromis</i> spp.), сом (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), крап (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Stenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.), јагули (<i>Anguilla</i> spp.), нилски греч (<i>Lates niloticus</i>) и змијоглава риба (<i>Channa</i> spp.), освен јастиви рибниизнутрици од тар. подброј 0302 91 до 030299:-- Крап (<i>Cyprinus</i> spp, <i>Carassius</i> spp., <i>Stenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.)

30.	0302 79 00 00	Риби, свежи или разладени, освен рибини филети и друго рибино месо од тар. број 0304 - Тилапиа (<i>Oreochromis</i> spp.), сом (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), крап (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Stenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.), јагули (<i>Anguilla</i> spp.), нилски греч (<i>Lates niloticus</i>) и змијоглава риба (<i>Channa</i> spp.), освен јастиви рибни изнутрици од тар. подброј 0302 91 до 0302 99:--Друго
31.	0302 89 10 00	Риби, свежи или разладени, освен рибини филети и друго рибино месо од тар. број 0304 - Други риби, освен јастиви рибни изнутрици од тар. подброј 0302 91 до 0302 99:- - Други:--Слатководни риби
32.	0303 14	Риби, замрзнати, освен рибини филети и друго рибино месо од тар. број 0304:- Лососи, освен јастиви рибни изнутрици од тар. подброј 0303 91 до 0303 99:--Пастрмки (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> , <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>):
33.	0303 19	Риби, замрзнати, освен рибини филети: Лососи :--Друго:
34.	0303 24 00 00	Риби, замрзнати, освен рибини филети и друго рибино месо од тар. број 0304: - Тилапиа (<i>Oreochromis</i> spp.), сом (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), крап (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Stenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.), јагули (<i>Anguilla</i> spp.), нилски греч (<i>Lates niloticus</i>) и змијоглава риба (<i>Channa</i> spp.), освен јастиви рибни

		изнутрици од тар. подброј 0303 91 до 0303 99:--Сом (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)
35.	0303 25	Риби, замрзнати, освен рибини филети и друго рибино месо од тар. број 0304: - Тилапиа (<i>Oreochromis</i> spp.), сом (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), крап (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.), јагули (<i>Anguilla</i> spp.), нилски греч (<i>Lates niloticus</i>) и змијоглава риба (<i>Channa</i> spp.), освен јастиви рибни изнутрици од тар. подброј 0303 91 до 0303 99:--Крап (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.):
36.	0303 66	Риби, замрзнати, освен рибини филети и друго рибино месо од тар. број 0304: - Риби од семејството <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> и <i>Muraenolepididae</i> , освен јастиви рибни изнутрици од тар. подброј 0303 91 до 0303 99:--Ослик (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)
37.	0304 31 00 00	Рибини филети и друго рибино месо (немелено или мелено), свежо, разладено или замрзнато: - Свежи или разладени филети од тилапиа (<i>Oreochromis</i> spp.), сом (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), крап (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.), јагули (<i>Anguilla</i> spp.), нилски греч (<i>Lates niloticus</i>) и змијоглава риба (<i>Channa</i> spp.):--Тилапии (<i>Oreochromis</i> spp.)

38.	0304 32 00 00	Рибини филети и друго рибино месо (немелено или мелено), свежо, разладено или замрзнато: - Свежи или разладени филети од тилапиа (<i>Oreochromis</i> spp.), сом (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), крап (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.), јагули (<i>Anguilla</i> spp.), нилски греч (<i>Lates niloticus</i>) и змијоглава риба (<i>Channa</i> spp.):--Сом(<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)
39.	0304 39 00 00	Рибини филети и друго рибино месо (немелено или мелено), свежо, разладено или замрзнато: - Свежи или разладени филети од тилапиа (<i>Oreochromis</i> spp.), сом (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), крап (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.), јагули (<i>Anguilla</i> spp.), нилски греч (<i>Lates niloticus</i>) и змијоглава риба (<i>Channa</i> spp.):--Друго
40.	0304 42	Рибини филети и друго рибино месо (немелено или мелено), свежо, разладено или замрзнато:- Свежи или разладени филети од други риби:--Пастрмки (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> и <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>):
41.	0304 49 10 00	Рибини филети и друго рибино месо (немелено или мелено), свежо, разладено или замрзнато: - Свежи или разладени филети од други риби:-- Други:---Слатководни риби ---Друго:
42.	0304 59 10 00	Рибини филети и друго рибино месо (немелено или мелено), свежо, разладено

		или замрзнато: - Други, свежи или разладени:-- Други:--- Слатководни риби
43.	0304 61 00 00	Рибини филети и друго рибино месо (немелено или мелено), свежо, разладено или замрзнато: -Замрзнати филети од тилапиа (<i>Oreochromis</i> spp.), сом (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), крап (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.), јагули (<i>Anguilla</i> spp.), нилски греч (<i>Lates niloticus</i>) и змијоглава риба (<i>Channa</i> spp.):--Тилапии (<i>Oreochromis</i> spp.)
44.	0304 62 00 00	Рибини филети и друго рибино месо (немелено или мелено), свежо, разладено или замрзнато: -Замрзнати филети од тилапиа (<i>Oreochromis</i> spp.), сом (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), крап (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.), јагули (<i>Anguilla</i> spp.), нилски греч (<i>Lates niloticus</i>) и змијоглава риба (<i>Channa</i> spp.):--Сом (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)
45.	0304 69 00 00	Рибини филети и друго рибино месо (немелено или мелено), свежо, разладено или замрзнато: -Замрзнати филети од тилапиа (<i>Oreochromis</i> spp.), сом (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), крап (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.), јагули (<i>Anguilla</i> spp.), нилски греч (<i>Lates niloticus</i>) и змијоглава риба (<i>Channa</i> spp.):--Друго
46.	0304 74	Рибини филети и друго рибино месо (немелено или мелено), свежо, разладено или замрзнато- Замрзнати филети од риби од семејството <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> и <i>Muraenolepididae</i> :--Ослиќ (<i>Merluccius</i> spp, <i>Urophycis</i> spp.):

47.	0304 82	Рибини филети и друго рибино месо (немелено или мелено), свежо, разладено или замрзнато- Замрзнати филети од други риби:--Пастрмки (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster):
48.	0401 10	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување:-Со содржина на маснотија, што не надминува 1% по маса:
49.	0401 20	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување:-Со содржина на маснотија, што надминува 1%, но не надминува 6% по маса: --Што не надминува 3%:
50.	0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување:
51.	0403 20	- Јогурт: -- Неароматизиран и без додадено овошје, јатчесто овошје, какао, чоколадо, мирудии, кафе или екстракт од кафе, растенија, делови од растенија, житарки или пекарски производи:
52.	0403 90 11 00	Маштеница, кисело млеко и павлака, кефир и друго ферментирано или закиселено млеко и павлака, концентрирани или неконцентрирани или со содржина на додаден шеќер или други материи за засладување или ароматизирани или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао:-Друго:--Неароматизиран и без додадено овошје, јат-честоовошјеиликакао:---Во прав, гранули или други цврсти форми:----Без додаден шеќер или други материи за засладување, со содржина на маснотија по маса:-----Што не надминува 1,5%
53.	0403 90 13 00	Маштеница, кисело млеко и павлака, кефир и друго ферментирано или закиселено млеко и павлака, концентрирани или неконцентрирани или со содржина на додаден шеќер или други материи за засладување или ароматизирани или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао:--Друго:--Неароматизиран и без додадено овошје, јатчесто овошје или какао:---Во прав, гранули или други цврсти форми:----Без додаден шеќер или други материи за засладување, со содржина на маснотија по маса:-----Што надминува 1,5%, но не надминува 27%

54.	0403 90 19 00	Маштеница, кисело млеко и павлака, кефир и друго ферментирано или закиселено млеко и павлака, концентрирани или неконцентрирани или со содржина на додаден шеќер или други материји за засладување или ароматизирани или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао:-Друго:--Неароматизиран и без додадено овошје, јат-честоовошјеиликакао:---Во прав, гранули или други цврсти форми:----Без додаден шеќер или други материји за засладување, со содржина на маснотија по маса:-----Што надминува 27%
55.	0403 90 31 00	Маштеница, кисело млеко и павлака, кефир и друго ферментирано или закиселено млеко и павлака, концентрирани или неконцентрирани или со содржина на додаден шеќер или други материји за засладување или ароматизирани или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао:-Друго:--Неароматизиран и без додадено овошје, јатчесто овошје или какао:---Во прав, гранули или други цврсти форми:----Без додаден шеќер или други материји за засладување, со содржина на маснотија по маса:-----Што не надминува 1,5%
56.	0403 90 33 00	Маштеница, кисело млеко и павлака, кефир и друго ферментирано или закиселено млеко и павлака, концентрирани или неконцентрирани или со содржина на додаден шеќер или други материји за засладување или ароматизирани или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао:-Друго:--Неароматизиран и без додадено овошје, јатчесто овошје или какао:---Во прав, гранули или други цврсти форми:----Без додаден шеќер или други материји за засладување, со содржина на маснотија по маса:-----Што надминува 1,5%, но не надминува 27%
57.	0403 90 39 00	Маштеница, кисело млеко и павлака, кефир и друго ферментирано или закиселено млеко и павлака, концентрирани или неконцентрирани или со содржина на додаден шеќер или други материји за засладување или ароматизирани или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао:-Друго:--Неароматизиран и без додадено овошје, јатчесто овошје или какао:---Во прав, гранули или други цврсти форми:----Без додаден шеќер или други материји за засладување, со содржина на маснотија по маса:-----Што надминува 27%

58.	0403 90 51 00	Маштеница, кисело млеко и павлака, кефир и друго ферментирано или закиселено млеко и павлака, концентрирани или неконцентрирани или со содржина на додаден шеќер или други материи за засладување или ароматизирани или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао:-Друго:--Неароматизиран и без додадено овошје, јатчесто овошје или какао:---Во прав, гранули или други цврсти форми:----Без додаден шеќер или други материи за засладување, со содржина на маснотија по маса:-----Што не надминува 3%
59.	0403 90 53 00	Маштеница, кисело млеко и павлака, кефир и друго ферментирано или закиселено млеко и павлака, концентрирани или неконцентрирани или со содржина на додаден шеќер или други материи за засладување или ароматизирани или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао:-Друго:--Неароматизиран и без додадено овошје, јатчесто овошје или какао:---Во прав, гранули или други цврсти форми:----Без додаден шеќер или други материи за засладување, со содржина на маснотија по маса:-----Што надминува 3%, но не надминува 6%
60.	0403 90 59 00	Маштеница, кисело млеко и павлака, кефир и друго ферментирано или закиселено млеко и павлака, концентрирани или неконцентрирани или со содржина на додаден шеќер или други материи за засладување или ароматизирани или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао:-Друго:--Неароматизиран и без додадено овошје, јатчесто овошје или какао:---Во прав, гранули или други цврсти форми:----Без додаден шеќер или други материи за засладување, со содржина на маснотија по маса:-----Што надминува 6%
61.	0403 90 61 00	Маштеница, кисело млеко и павлака, кефир и друго ферментирано или закиселено млеко и павлака, концентрирани или неконцентрирани или со содржина на додаден шеќер или други материи за засладување или ароматизирани или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао:-Друго:--Неароматизиран и без додадено овошје, јатчесто овошје или какао:---Во прав, гранули или други цврсти форми:----Без додаден шеќер или други материи за засладување, со содржина на маснотија по маса:-----Што не надминува 3%

62.	0403 90 63 00	Маштеница, кисело млеко и павлака, кефир и друго ферментирано или закиселено млеко и павлака, концентрирани или неконцентрирани или со содржина на додаден шеќер или други материи за засладување или ароматизирани или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао:-Друго:--Неароматизиран и без додадено овошје, јатчесто овошје или какао:---Во прав, гранули или други цврсти форми:----Без додаден шеќер или други материи за засладување, со содржина на маснотија по маса:-----Што надминува 3%, но не надминува 6%
63.	0403 90 69 00	Маштеница, кисело млеко и павлака, кефир и друго ферментирано или закиселено млеко и павлака, концентрирани или неконцентрирани или со содржина на додаден шеќер или други материи за засладување или ароматизирани или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао:-Друго:--Неароматизиран и без додадено овошје, јатчесто овошје или какао:---Во прав, гранули или други цврсти форми:----Без додаден шеќер или други материи за засладување, со содржина на маснотија по маса:-----Што надминува 6%
64.	0405 10	Путер и други маснотии и масла добиени од млеко; млечни премази:-Путер:
65.	0406 90 50 10	Сирење и урда:-Друго сирење:--Друго:---Друго:----Сирење од млеко од овца или бивол во садови што содржат саламура, или во шишиња од овча или козја кожа:-----Бело сирење од овчо млеко во саламура
66.	0406 90 69 00	Сирење и урда:-Друго сирење:--Друго:---Друго:----Друго:---- -Со содржина на маснотија по маса, што не надминува 40% и со содржина на вода, по маса, во немасна состојба:----- Што не надминува 47%-----Друго
67.	0406 90 86 00	Сирење и урда:-Друго сирење:--Друго:---Друго:----Друго:---- -Со содржина на маснотија по маса, што не надминува 40% и со содржина на вода, по маса, во немасна состојба:----- Што надминува 47%, но не надминува 72%:----- Друго сирење- со содржина на вода, по маса, во немасна состојба: ----- Што надминува 47%, но не надминува 52%
68.	0406 90 89 00	Сирење и урда:-Друго сирење:--Друго:---Друго:----Друго:---- -Со содржина на маснотија по маса, што не надминува 40% и со содржина на вода, по маса, во немасна состојба: ----- Што надминува 47%, но не надминува 72%:-----

		Другосирење, сосодржинанавода, помаса, вонемасна состојба:-----Што надминува 52%, но не надминува 62%
69.	0406 90 99 10	Сирење и урда:-Друго сирење:--Друго:---Друго:----Друго: ---- - Друго:-----Бело сирење од кравјо млеко во саламура
70.	0406 90 99 90	Сирење и урда:-Друго сирење:--Друго:---Друго:----Друго: ---- - Друго:-----Друго
71.	0407 21 00 00	Живински и птичји јајца, во лушпа, свежи, конзервирани или варени: - Други свежи јајца--Одживина од видот <i>Gallus domesticus</i>
72.	0407 29	Живински и птичји јајца, во лушпа, свежи, конзервирани или варени: - Други свежи јајца:-- Други:
73.	0409 00 00 00	Природен мед
74.	0504 00 00 00	Црева, бабулиња и желудници од животни (освен од риби), цели или во парчиња, свежи, разладени, замрзнати, солени, во саламура, сушени или чадени
75.	0701 90 50 00	Компир, свеж или разладен:- Друг:- - Друго:---Млад, од 01 јануари до 30 јуни
76.	0701 90 90 00	Компир, свеж или разладен:- Друг:- - Друго:---Друго
77.	0702 00	Домат, свеж или разладен:
78.	0703 10 11 00	Кромид свежи или разладени:-- Кромид:--- Во низи
79.	0703 10 19 50	Кромид, свежи или разладени:--- Друго:---- Од 01 април до 30 септември
80.	0703 10 19 90	Кромид, , свежи или разладени:--- Друго:- --- Од 01 октомври до 31 март
81.	0703 10 90 00	алма, свежа или разладена:-- Алма
82.	0703 20 00 90	Лук, свежи или разладени:- Лук:-- Друго
83.	0703 90 00 90	Праз и други лукови, свежи или разладени:- Праз и други лукови:-- Друго
84.	0704	Зелка, карфиол, келераба, кел и сличен зелковиден зеленчук за јадење, свежи или разладени:
85.	0705	Салата (<i>Lactuca sativa</i>) и цикорија (<i>Cichorium spp.</i>), свежи или разладени:
86.	0706	Моркови, бросква или репка угарница (бела репка), цвекло, целер, коренаш, 'рдокви и сличен коренест зеленчук за јадење, свеж или разладен:
87.	0707 00	Краставици и корнишони, свежи или разладени:

88.	0708	Мешунест зеленчук во мешунки или зрно, свеж или разладен:
89.	0709 30 00 00	Друг зеленчук, свеж или разладен:-Модар патлиџан
90.	0709 40 00 00	Друг зеленчук, свеж или разладен:-Целер, освен целер коренаш
91.	0709 51 00 00	Друг зеленчук, свеж или разладен:- Печурки за јадење и тартуфи:--Печурки за јадење од родот <i>Agaricus</i>
92.	0709 59 00 00	Друг зеленчук, свеж или разладен:- Печурки за јадење и тартуфи:--Друго
93.	0709 60 10 00	Друг зеленчук, свеж или разладен:- Пиперки од родот <i>Carpsicum</i> или од родот <i>Pimenta</i> :--Слатки пиперки
94.	0709 60 99 10	Друг зеленчук, свеж или разладен: - Пиперки од родот <i>Carpsicum</i> или од родот <i>Pimenta</i> :-- Друго:--- Друго:----Од 15 мај до 14 ноември
95.	0709 60 99 90	Друг зеленчук, свеж или разладен: - Пиперки од родот <i>Carpsicum</i> или од родот <i>Pimenta</i> :-- Друго:--- Друго:----Од 15 ноември до 14 мај
96.	0709 70 00 00	Друг зеленчук, свеж или разладен:-Спанаќ, новозеландски спанаќ и лобода -Друго:
97.	0709 92	Друг зеленчук, свеж или разладен:- Друго:--Маслинки:
98.	0709 93	Друг зеленчук, свеж или разладен:- Друго:--Тикви, тиквички и украсни тиквички (<i>Cucurbita</i> spp.):
99.	0709 99	Друг зеленчук, свеж или разладен:- Друго:--Друго:
100.	0710 10 00 00	Зеленчук (неварен или варен на пареа или во врела вода), замрзнат:-Компир
101.	0710 21 00 00	Зеленчук (неварен или варен на пареа или во врела вода), замрзнат:-Мешунест зеленчук, во зрно или мешунки:-- Грашок (<i>Pisum sativum</i>)
102.	0710 22 00 00	Зеленчук (неварен или варен на пареа или во врела вода), замрзнат:-Мешунест зеленчук, во зрно или мешунки:-- Боранија и грав (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)
103.	0710 29 00 00	Зеленчук (неварен или варен на пареа или во врела вода), замрзнат:-Мешунест зеленчук, во зрно или мешунки:-- Друго
104.	0710 30 00 00	Зеленчук (неварен или варен на пареа или во врела вода), замрзнат:-Спанаќ, новозеландски спанаќ и лобода

105.	0710 40 00 00	Зеленчук (неварен или варен на пареа или во врела вода), замрзнат:-Пченка шеќерка
106.	0710 80 10 00	Зеленчук (неварен или варен на пареа или во врела вода), замрзнат:- Друг зеленчук:--Маслинки
107.	0710 80 51 00	Зеленчук (неварен или варен на пареа или во врела вода), замрзнат:- Друг зеленчук:--Плодови од родот <i>Capsicum</i> или од родот <i>Pimenta</i> :--Слатки пиперки
108.	0710 80 59 00	Зеленчук (неварен или варен на пареа или во врела вода), замрзнат:- Друг зеленчук: --Плодови од родот <i>Capsicum</i> или од родот <i>Pimenta</i> :--Друго
109.	0710 80 61 00	Зеленчук (неварен или варен на пареа или во врела вода), замрзнат:- Друг зеленчук: --Печурки:---Од родот <i>Agaricus</i>
110.	0710 80 69 00	Зеленчук (неварен или варен на пареа или во врела вода), замрзнат:- Друг зеленчук: --Печурки:---Друго
111.	0710 80 70 00	Зеленчук (неварен или варен на пареа или во врела вода), замрзнат:- Друг зеленчук:--Домати
112.	0710 90 00 00	Зеленчук (неварен или варен на пареа или во врела вода), замрзнат:-Мешаници од зеленчук
113.	0713 10 90 10	Сушен мешунест зеленчук, во зрно, лупен или нелупен или кршен:- Грашок (<i>Pisum sativum</i>):- - Друг:- -- За човечка употреба
114.	0713 20 00 00	Сушен мешунест зеленчук, во зрно, лупен или нелупен или кршен:-Леблебија (наут) (<i>Garbanzos</i>)
115.	0713 31 00 00	Сушен мешунест зеленчук, во зрно, лупен или нелупен или кршен:- Грав (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>):--Грав од видот <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepperli или <i>Vigna Radiata</i> (L.) Wilczek
116.	0713 32 00 00	Сушен мешунест зеленчук, во зрно, лупен или нелупен или кршен: - Грав (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>):--Грав ситен црвен (<i>Adzuki</i>) (<i>Phaseolus</i> или <i>Vigna angularis</i>)
117.	0713 33 90 00	Сушен мешунест зеленчук, во зрно, лупен или нелупен или кршен:- Грав (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>): -- Грав обичен и боранија (<i>Phaseolus vulgaris</i>):-- Друг
118.	0713 34 00 00	Сушен мешунест зеленчук, во зрно, лупен или нелупен или кршен: - Грав (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>):--Бамбара грав (<i>Vigna subterranea</i> или <i>Voandzeia subterranean</i>)
119.	0713 35 00 00	Сушен мешунест зеленчук, во зрно, лупен или нелупен или кршен: - Грав (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>):--Сточен грашок (<i>Vigna unguiculata</i>)

120.	0713 39 00 00	Сушен мешунест зеленчук, во зрно, лупен или нелупен или кршен: - Грав (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>):--Друго
121.	0713 40 00 90	Сушен мешунест зеленчук, во зрно, лупен или нелупен или кршен:- Лека:- - Друга
122.	0713 60 00 90	Сушен мешунест зеленчук, во зрно, лупен или нелупен или кршен:-Голубарски грашок (<i>Sesajanus sajan</i>): -- Друго
123.	0713 90 00 90	Сушен мешунест зеленчук, во зрно, лупен или нелупен или кршен:- Друго:--
124.	0802 31 00 00	Друго јатчесто овошје во лушпа, свежо или сушено, лупено или нелупено:-Обични ореви--Во лушпа
125.	0802 32 00 00	Друго јатчесто овошје во лушпа, свежо или сушено, лупено или нелупено:- Обични ореви:--Лупени
126.	0802 41 00 00	Друго јатчесто овошје во лушпа, свежо или сушено, лупено или нелупено: - Костени (<i>Castanea spp.</i>):--Во лушпа
127.	0802 42 00 00	Друго јатчесто овошје во лушпа, свежо или сушено, лупено или нелупено: - Костени (<i>Castanea spp.</i>):--Лупени
128.	0803 10 10 00	Банани, вклучувајќи плантажни, свежи или суви:- Плантажни:- - Свежи
129.	0803 90 10 00	Банани, вклучувајќи плантажни, свежи или суви:- Друго:- - Свежи
130.	0804 10 00 00	Урми, свежи или сушени:-Урми
131.	0804 20	Смокви, свежи или сушени:-Смокви:
132.	0805 10	Агруми, свежи или сушени:-Портокали:
133.	0805 21	Агруми, свежи или сушени: --Мандарини (вклучувајќи тангерини и сатсуми)
134.	0805 22 00 00	Агруми, свежи или сушени: - Мандарини (вклучувајќи тангерини и сатсуми); --Клементини
135.	0805 29 00 00	Агруми, свежи или сушени: - Мандарини (вклучувајќи тангерини и сатсуми); клементина, вилкинг и слични хибриди на агруми:-- Друго
136.	0805 40 00 00	Агруми, свежи или сушени:-Грејпфрут и помело
137.	0805 50 10 00	Агруми, свежи или сушени:- --Лимони (<i>Citrus limun</i> , <i>Citrus limonum</i>)
138.	0806	Грозје, свежо или сушено:
139.	0807 11 00 00	Дињи (вклучувајќи лубеници), свежи:- --Лубеници

140.	0807 19 00 00	Дињи (вклучувајќи лубеници), свежи: - Дињи (вклучувајќи лубеници): --Друго
141.	0808	Јаболка, круши и дуњи, свежи:
142.	0809	Кајсии, цреши, вишни, праски (вклучувајќи нектарини), сливи и трнинки, свежи:
143.	0810 10 00 00	Друго овошје, свежо:-Јаготки
144.	0810 20	Друго овошје, свежо:-Малинки, капинки, дудинки и логански бобинки:
145.	0810 30	Друго овошје, свежо:-Црни, бели или црвени рибизли и рибеси:
146.	0810 40	Друго овошје, свежо:-Бруснинки, боровинки и друго овошје од родот Vaccinium:
147.	0810 50 00 00	Друго овошје, свежо:-Киви
148.	0810 70 00 00	Друго овошје, свежо:-Персимон овошје
149.	0811 10 90 00	Овошје и јатчесто овошје, неварено или варено во вода или пареа, замрзнато, со додаток или без додаток на шеќер или други материи за засладување:-Јаготки:-- Друго без додаток на шеќер или други материи за засладување
150.	0811 20 31 00	Овошје и јатчесто овошје, неварено или варено во вода или пареа, замрзнато, со додаток или без додаток на шеќер или други материи за засладување:- Малинки, капинки, дудинки, логански бобинки, црни, бели и црвени рибизли и рибеси:-- Друго:--Малинки
151.	0811 20 39 00	Овошје и јатчесто овошје, неварено или варено во вода или пареа, замрзнато, со додаток или без додаток на шеќер или други материи за засладување:- Малинки, капинки, дудинки, логански бобинки, црни, бели и црвени рибизли и рибеси:-- Друго:--Црни рибизли
152.	0811 20 51 00	Овошје и јатчесто овошје, неварено или варено во вода или пареа, замрзнато, со додаток или без додаток на шеќер или други материи за засладување:- Малинки, капинки, дудинки, логански бобинки, црни, бели и црвени рибизли и рибеси:-- Друго:--Црвени рибизли
153.	0811 20 59 00	Овошје и јатчесто овошје, неварено или варено во вода или пареа, замрзнато, со додаток или без додаток на шеќер или други материи за засладување:- Малинки, капинки, дудинки, логански бобинки, црни, бели и црвени рибизли и рибеси:-- Друго:--Капинки и дудинки
154.	0811 20 90 00	Овошје и јатчесто овошје, неварено или варено во вода или пареа, замрзнато, со додаток или без додаток на шеќер или

		други материи за засладување: - Малинки, капинки, дудинки, логански бобинки, црни, бели и црвени рибизли и рибеси: -- Друго: ---Друго
155.	0811 90 70 00	---Овошје од видот <i>Vaccinium myrtilloides</i> и <i>Vaccinium angustifolium</i>
156.	0811 90 75 00	Овошје и јатчесто овошје, неварено или варено во вода или пареа, замрзнато, со додаток или без додаток на шеќер или други материи за засладување:-Друго:--Друго:--- Цреши и вишни:- ---Вишни (<i>Prunus cerasus</i>) без додаток на шеќер или други материи за засладување
157.	0811 90 80 00	Овошје и јатчесто овошје, неварено или варено во вода или пареа, замрзнато, со додаток или без додаток на шеќер или други материи за засладување:-Друго:--Друго:---Цреши и вишни:- --- Друго без додаток на шеќер или други материи за засладување
158.	1001 19 00 00	Тврда пченица, освен за сеидба -Друго:
159.	1001 99 00 00	Друг пир обична пченица и наполица, освен за сеидба
160.	1002 90 00 00	Рж, освен за сеидба
161.	1003 90 00 90	Јачмен, освен за сеидба, освен пиварски и добиточен
162.	1004 90 00 00	Овес, освен за сеидба
163.	1005 90 00 00	Пченка, освен за сеидба
164.	1006 10 30 00	Ориз во лушпа, освен за сеидба: Друго, со кружни зрна
165.	1006 10 50 00	Ориз во лушпа, освен за сеидба : Друго, со средни зрна
166.	1006 10 71 00	Ориз во лушпа: ---Долги зрна: ----Со однос должина/широчина поголем од 2, но помал од 3
167.	1006 10 79 00	Ориз во лушпа: ---Долги зрна: ----Со однос должина/широчина еднаков или поголем од 3
168.	1006 10 90 00	Ориз во лушпа: ---Друго
169.	1006 20	-Ориз, лупен (костенлив):
170.	1006 30	-Ориз, полу-бланширан или бланширан, полиран или неполиран или глазиран:
171.	1006 40 00 00	-Кршен ориз
172.	1101 00	Брашно од пченица или наполица:
173.	1102	Брашно од жита, освен од пченица или наполица:

174.	1103 11	Јарма и гриз: Од пченица
175.	1103 13	Јарма и гриз: Од пченка: ---Со содржина на маснотија што не надминува 1,5% по маса
176.	1103 19	Од други жита:---Од Други жита
177.	1201 90 00 00	Соја во зрно, вклучувајќи кршена или дробена: Друго
178.	1202 41 00 00	Кикиритки, непржени или непечени, лупени или нелупени или кршени или дробени: Во лушпа
179.	1202 42 00 00	Кикиритки, непржени или непечени, лупени или нелупени или кршени или дробени: Лупени, кршени или некршени
180.	1212 91 20 00	--Шеќерна репка: ---Сушена, мелена или немелена
181.	1212 91 80 00	--Шеќерна репка: ---Друго
182.	1212 93 00 00	--Шеќерна трска
183.	1501 10 90 00	Свинска маснотија (вклучувајќи јастива маст) и живинска маст, освен онаа од тар. броеви 0209 или 1503: Друго сало
184.	1501 20 90 00	Друга свинска маст
185.	1501 90 00 00	Живинска маст
186.	1502 10 90 00	Маснотии од животни од видовите говеда, овци или кози, освен оние од тар. број 1503: -Лој: --Друго
187.	1502 90 90 00	Маснотии од животни од видовите говеда, овци или кози, освен оние од тар. број 1503: -Друго: --Друго
188.	1507 90 90 00	Друго соино масло
189.	1509	Маслиново масло и негови фракции, рафинирано или нерафинирано, но хемиски немодификувано:
190.	1510 90 00 00	Други масла и нивни фракции, добиени исклучително од маслинки, рафинирани, но хемиски немодификувани, вклучувајќи мешаници на овие масла или фракции со масла или со фракции од тар. број 1509
191.	1512 11 91 00	Сурово масло: Друго: Масло од сончоглед
192.	1512 19 90 00	Масло од сончоглед или шафраника: Друго
193.	1515 21 90 00	Пченкарно масло и неџ фракции: Сурово масло: Друго
194.	1515 29 90 00	Друго пченкарно масло и негови фракции
195.	1517	Маргарин; јастиви мешаници или препарати од масти или масла од животинско или растително потекло или од фракции на различни масти или масла од оваа глава, освен мастите или маслата за јадење и нивните фракции од тар. број 1516:

196.	1601 00	Колбаси и слични производи, од месо, од други јастиви месни кланични производи, од крв или од инсекти, прехранбени производи врз основа на овие производи:
197.	1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни кланични производи, од крв или од инсекти:
198.	1604 13	Приготвени или конзервирани риби:--Сардини, сардинели или папалини: ---Сардини:
199.	1604 14	Приготвени или конзервирани риби: Туна, труп пругавец и паламиди (<i>Sarda spp.</i>):
200.	1701 99 10 00	Бел шеќер
201.	1701 99 90 00	Друг шеќер
202.	1805 00 00 00	Какао во прав, без додаден шеќер или други материи за засладување
203.	1806 10	Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао:Какао во прав, со додаток на шеќер или други материи за засладување
204.	1806 20	Други производи во блокови, табли или прачки со маса поголема од 2 кг или во течна состојба, паста, прав, гранули или во други форми во растурлива состојба, во садови или непосредни пакувања, со содржина што надминува 2 кг:
205.	1806 31 00 00	Други во блокови, табли или прачки: Полнети
206.	1806 32 00 00	Други во блокови, табли или прачки: Неполнети
207.	1901 10 00 00	-Препарати погодни за бебиња или мали деца, во пакување за продажба на мало
208.	1902 11 00 00	--Тестенини неварени, неполнети ниту поинаку приготвени:, Со додаток на јајца
209.	1902 19	--Тестенини неварени, неполнети ниту поинаку приготвени: Други:
210.	1905 10 00 00	Леб: -Рскав леб (криспи)
211.	1905 31	--Слатки fвегевити:
212.	1905 40	Леб: -Двопек, тостиран леб и слични тостирани производи:
213.	1905 90 10 00	--Matzos (леб без квасец)
214.	1905 90 20 00	--Нафора, празни капсули погодни за фармацевтска употреба, обланди, оризова хартија и слични производи --Друго:

215.	1905 90 30 00	---Леб без содржина на додаден мед, јајца, сирење или овошје и со содржина во сува состојба на шеќер не поголема од 5% по маса и на маснотии не поголема од 5% по маса
216.	1905 90 45 00	---Бисквити
217.	1905 90 55 00	---Екструдирани или експандирани, производи, зачинети или солени ---Друго: ----Со содржина на сахароза, инвертен шеќер или изогликоза од 5% или повеќе по маса:
218.	1905 90 70 90	Делумно готвени екструдирани или експандирани полупроизводи за натамошна индустриска преработка: Друго
219.	2001 10 00 00	Зеленчук и други делови на растенија за јадење, приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина:- Краставици и корнишони
220.	2001 90 30 00	Зеленчук и други делови на растенија за јадење, приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина: Друго:-- Пченка шеќерка (<i>Zea mays var. saccharata</i>)
221.	2001 90 50 00	Зеленчук и други делови на растенија за јадење, приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина: Друго: -- Печурки
222.	2001 90 65 00	Зеленчук и други делови на растенија за јадење, приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина: Друго; -- Маслинки
223.	2001 90 70 00	Зеленчук и други делови на растенија за јадење, приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина: Друго: -- Слатки пиперки
224.	2002	Домати приготвени или конзервирани на друг начин освен со оцет или оцетна киселина:
225.	2004 90 10 00	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, замрзнат, освен производите од тар. број 2006:-Пченка шеќерка (<i>Zea mays var. saccharata</i>)
226.	2004 90 30 00	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, замрзнат, освен производите од тар. број 2006:--Кисела зелка, капар и маслинки
227.	2004 90 50 00	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, замрзнат, освен производите од тар. број 2006:--Грашок (<i>Pisum sativum</i>) и боранија од видот <i>Phaseolus spp.</i> , во мешунка

228.	2004 90 98 10	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, замрзнат, освен производите од тар. број 2006: --Друго, вклучувајќи и мешаници: Друго: -Производ познат како „Ајвар“, добиен од слатки пиперки на кои им се додадени мирудии, екстракти од мирудии или дестилати на природни мирудии, а понекогаш и модар патлиџан или домати и содржи најмалку 9% сув екстракт
229.	2005 40 00 00	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат, освен производите од тар. број 2006:--Грашок (<i>Pisum sativum</i>)
230.	2005 51 00 00	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат, освен производите од тар. број 2006:---Грав во зрно
231.	2005 70 00 00	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат, освен производите од тар. број 2006:--Маслинки
232.	2005 80 00 00	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат, освен производите од тар. број 2006:--Пченка шеќерка (<i>Zea mays var. saccharata</i>)
233.	2005 99 60 00	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат, освен производите од тар. број 2006:-- Друго:---Кисела зелка
234.	2005 99 80 10	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат, освен производите од тар. број 2006:-- Друго: --- Друго ---- Производ познат како „Ајвар“ добиен од слатки пиперки на кои им се додадени мирудии, екстракти од мирудии или дестилати од природни мирудии, а понекогаш и модар патлиџан или домати, и содржи најмалку 9% сув екстракт
235.	2007	Џемови, слатко, овошни желеа, мармелади, пиреа од овошје и јатчесто овошје и пасти од овошје и јатчесто овошје, добиени со варење, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување:
236.	2101 20	-Екстракти, есенции и концентрати, на чај или мате-чај, и препарати врз база на тие екстракти, есенции или концентрати, или врз база на чај или мате-чај:
237.	2102	Квасец (активен или неактивен); дру-ги едноклеточни микроорганизми, мр-тви (освен вакцини од тар. број 3002); приготвени прашоци за печиво:

238.	2103 20 00 00	Сосови и препарати на сосови -Кечап и други сосови од домати
239.	2104	Супи и чорби и препарати за тие производи; хомогенизирани сложени прехранбени производи:
240.	2209 00	Оцет и замена за оцет добиени од оцетна киселина
241.	2501 00 91 00	Сол погодна за човечка исхрана

2. Публикации и тоа: книги како и електронски/дигитални учебници, брошури и слични печатени материјали, весници и други периодични публикации, детски сликовници, книги како и електронски/дигитални учебници за цртање и боење за деца и картографски производи од секаков вид, освен публикации кои служат претежно за рекламни цели, како и публикации со порнографска содржина, кои се распоредени во следниве тарифни броеви/подброеви/ознаки/глави од Царинската тарифа:

Ред. бр.	Глава/ тарифен број/ подброј/ ознака	Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
(1)	(2)	(3)
1.	4901 10 00 10	Печатени книги, брошури, летоци и слични печатени материјали, вклучувајќи и слободни листови, непресвиткани или пресвиткани: кои не се претежно за рекламни цели и оние кои не се со порнографска содржина
2.	4901 99 00 10	Печатени книги, брошури, летоци и слични печатени материјали, вклучувајќи и слободни листови, непресвиткани или пресвиткани: кои не се претежно за рекламни цели и оние кои не се со порнографска содржина
3.	4901 91 00 00	Речници и енциклопедии, и нивни сериски делови што излегуваат во продолженија
4.	4902 10 00 10	Весници, списанија и други периодични публикации, илустрирани или не, со или без реклама. Што излегуваат најмалку четири пати неделно, кои не се претежно за рекламни цели и оние кои не се со порнографска содржина
5.	4902 90 00 10	Весници, списанија и други периодични публикации, илустрирани или не, со или без реклама, други кои не се претежно за рекламни цели и оние кои не се со порнографска содржина

6.	4903 00 00 00	Детски книги со слики, вклучувајќи книги за цртање или боење, кои не се претежно за рекламни цели
7.	Ex. 4905	Географски и хидрографски карти или слични карти од сите видови, вклучувајќи, атласи, сидни карти, топографски планови и глобуси, печатени *Кои не се претежно за рекламни цели (кои содржат помалку од 50% рекламна содржина) и оние кои не се со порнографска содржина

3. Семенски и саден материјал за производство на земјоделски растенија кои се распоредени во следниве тарифни броеви/подброеви/ознаки/глави од Царинската тарифа:

Ред. бр.	Глава/ тарифен број/ подброј/ ознака	Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
(1)	(2)	(3)
1.	0602 10	Невжилени резници и калем-гранчиња, калеми:
2.	0602 20	Садници на јастиво овошје или јатчесто овошје, вклучувајќи ги и оние во форма на грмушки или џбунови, калемени или некалемени:
3.	0602 90 10 00	Мицелиум за печурки
4.	0602 90 20 00	Садници на ананас
5.	0602 90 30 00	Садници на зеленчук и јагоди
6.	0701 10 00 00	Компир: За сеидба
7.	0703 10 19 10	Кромид: За сеидба
8.	0703 10 19 30	Кромид :Арпаџик
9.	0703 20 00 10	Лук: За сеидба
10.	0703 90 00 10	Праз и други лукови: За сеидба
11.	0712 90 11 00	Пченка шеќерец (Zea mays var. saccharat): Хибриди за сеидба
12.	0713 10 10 00	Грашок (Pisum sativum): За сеидба

13.	0713 33 10 00	Грав обичен (<i>Phaseolus vulgaris</i>):За сеидба
14.	0713 40 00 10	Леќа:За сеидба
15.	0713 60 00 10	Голубски грашок (<i>Sajanus sajan</i>): За сеидба
16.	0713 90 00 10	Друг мешунест зеленчук:За сеидба
17.	1001 11 00 00	Тврда пченица: За сеидба
18.	1001 91	Друга пченица и наполица:За сеидба
19.	1002 10 00 00	'Рж:За сеидба
20.	1003 10 00 00	Јачмен: За сеидба
21.	1004 10 00 00	Овес: За сеидба
22.	1005 10	Пченка: За сеидба:
23.	1006 10 10 00	Ориз во лушпа (арпа или суров): За сеидба
24.	1007 10	Соргово зрно:За сеидба
25.	1008 10 00 00	Елда
26.	1008 21 00 00	Просо: За сеидба
27.	1008 40 00 10	Фонио: За сеидба
28.	1008 50 00 10	Киноа: За сеидба
29.	1008 90 00 10	Други жита: За сеидба
30.	1201 10 00 00	Соја во зрно : За сеидба
31.	1202 30 00 00	Кикиритки: За сеидба
32.	1204 00 10 00	Семе од лен:За сеидба
33.	1205 10 10 00	Семиња од маслодајна репка со ниска содржина на еручна киселина:За сеидба
34.	1206 00 10 00	Семиња од сончоглед: За сеидба
35.	1207 21 00 00	Семиња од памук:За сеидба
36.	1207 30 00 00	Семе од рицинус:За сеидба
37.	1207 40 10 00	Семиња од сусам: За сеидба

38.	1207 50 10 00	Семиња од синап:За сеидба
39.	1207 70 00 00	Семиња од диња
40.	1207 91 10 00	Семе од афион:За сеидба
41.	1207 99 20 00	Друго маслодајносеме:За сеидба
42.	1209 10 00 00	Семе од шеќерна репка наменето за сеидба:
43.	1209 21 00 00	Семе од крмни растенија: Семе од луцерка (alfalfa)наменето за сеидба
44.	1209 22	Семе од крмни растенија:Семе од црвена детелина (Trifolium spp.)наменето за сеидба:
45.	1209 23	Семе од крмни растенија: Семиња од виук наменето за сеидба:
46.	1209 24 00 00	Семе од крмни растенија:Семе од кентаки сина трева (Poa pratensis L.)наменето за сеидба
47.	1209 25	Семе наменето за сеидба: Семе од крмни растенија:Семе од 'ржна трева (Lolium, multiflorum Lam, Lolium perenne L.)
48.	1209 29	Семе наменето за сеидба:Семе од крмни растенија:Друго:
49.	1209 91	Семе наменето за сеидба: Друго: Семе од зеленчук
50.	1209 99	Семе наменето за сеидба:Друго

4.Ѓубрива кои се распоредени во следниве тарифни броеви/подброеви/ознаки/глави од Царинската тарифа:

Ред. бр.	Глава/ тарифен број/ подброј/ ознака	Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
(1)	(2)	(3)
1.	Глава 31	Ѓубрива

5. Средства за заштита на растенија кои се распоредени во следниве тарифни броеви/подброеви/ознаки/глави од Царинската тарифа:

Ред. бр.	Глава/ тарифен број/ подброј/ ознака	Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
(1)	(2)	(3)
1.	3808	Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, средства против 'ртење и средства за регулација на растењето на растенијата, дезинфектанти и слични производи, подготвени во форма или пакување за продажба на мало или како препарати или производи (на пр,сулфурирани ленти, фитили, свеќи и хартии за убивање муви)

6. Фолии од пластична маса за употреба во земјоделството кои се распоредени во следниве тарифни броеви/подброеви/ознаки/глави од Царинската тарифа:

Ред. бр.	Глава/ тарифен број/ подброј/ ознака	Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
(1)	(2)	(3)
1.	3920 10 24 10	Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од пластични маси, што не се со клеточнаструктура, незајакнати, неламинирани, без подлога или што не се комбинирани со други материјали: Од полимери на етилен: Со дебелина што не надминува 0,125 мм: Од полиетилен со специфична тежина: Помала од 0,94: Растегливи филмови, непечатени, за употреба во земјоделството.
2.	3920 10 25 11	Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од пластични маси, што не се со клеточна структура, незајакнати, неламинирани, без подлога или што не се комбинирани со други материјали: Од полимери на етилен: Со дебелина што не надминува 0,125 мм: Од полиетилен со специфична тежина: Помала од 0,94: Друго:Непечатени, за употреба во земјоделството.

3.	3920 10 25 91	Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од пластични маси, што не се со клеточна структура, незајакнати, неламинирани, без подлога или што не се комбинирани со други материјали: Од полимери на етилен: Со дебелина што не надминува 0,125 мм: Од полиетилен со специфична тежина: Помала од 0,94: Друго: Печатени, за употреба во земјоделството.
4.	3920 10 28 10	Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од пластични маси, што не се со клеточна структура, незајакнати, неламинирани, без подлога или што не се комбинирани со други материјали: Од полимери на етилен: Со дебелина што не надминува 0,125 мм: Од полиетилен со специфична тежина: 0,94 или поголема, за употреба во земјоделството.
5.	3920 10 40 11	Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од пластични маси, што не се со клеточна структура, незајакнати, неламинирани, без подлога или што не се комбинирани со други материјали: Друг: Непечатени, за употреба во земјоделството.
6.	3920 10 40 91	Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од пластични маси, што не се со клеточна структура, незајакнати, неламинирани, без подлога или што не се комбинирани со други материјали: Друг: Печатени, за употреба во земјоделството.
7.	3920 10 81 10	Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од пластични маси, што не се со клеточна структура, незајакнати, неламинирани, без подлога или што не се комбинирани со други материјали: Со дебелина што надминува 0,125 мм: Синтетичка хартиена целулоза, во форма на влажни листови изработена од неповрзани фино разгранети полиетиленски влакненца, измешани или неизмешани со целулозни влакна во количина која не надминува 15%, со содржина на поли (винил алкохол) растворен во вода како средство за навлажнување, за употреба во земјоделство
8.	3920 10 89 11	Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од пластични маси, што не се со клеточна структура, незајакнати, неламинирани, без подлога или што не се комбинирани со други материјали: Со дебелина што надминува 0,125 мм: Друго: Непечатени, за употреба во земјоделство
9.	3920 10 89 91	Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од пластични маси, што не се со клеточна структура, незајакнати, неламинирани, без подлога или што не се комбинирани со други материјали: Со дебелина што надминува 0,125 мм: Друго: Печатени, за употреба во земјоделство

7. Земјоделска механизација која е распоредена во следниве тарифни броеви/подброеви/ознаки/глави од Царинската тарифа:

Ред. бр.	Глава/ тарифен број/ подброј/ ознака	Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
(1)	(2)	(3)
1.	8208 40 00 00	Ножеви и сечива за машини или за механички направи: За машини во земјоделството, хортикултурата или во шумарството
2.	8419 33 00 10	Сушилници: Апарати за лиофилизација, единици за сушење со замрзнување и спреј сушари: На земјоделски производи
3.	8419 34 00 00	Сушилници: Друго, за земјоделски производи
4.	8424 41 00 00	Механички уреди (со или без рачен погон) за исфрлање, дисперзија или распрснување на течности или прав: Прскалки за земјоделство и хортикултура: Преносливи (портабл) прскалки
5.	8424 49 10 00	Механички уреди (со или без рачен погон) за исфрлање, дисперзија или распрснување на течности или прав: Прскалки за земјоделство и хортикултура: Друго: Прскалки и запрашувачи направени за монтирање на земјоделски трактори или влечени од земјоделски трактори
6.	8424 49 90 00	Механички уреди (со или без рачен погон) за исфрлање, дисперзија или распрснување на течности или прав: Прскалки за земјоделство и хортикултура: Друго: Друго
7.	8424 82 10 00	Други уреди: За земјоделство и хортикултура: Апарати за наводнување
8.	8424 82 90 00	Други уреди: За земјоделство и хортикултура: Друго
9.	8428 20 20 00	Елеватори и транспортери пневматски: Специјално направени за употреба во земјоделството: За растушлив материјал
10.	8428 20 80 00	Елеватори и транспортери пневматски: Специјално направени за употреба во земјоделството: Друго
11.	8428 90 71 00	Други машини: Друго: Натоварувачи специјално проектирани за употреба во земјоделството: Наменети за прикачување за земјоделски трактори
12.	8428 90 79 00	Други машини: Друго: Натоварувачи специјално проектирани за употреба во земјоделството: Други
13.	8432 10 00 00	Плугови
14.	8432 21 00 00	Брани, тањирачи, култиватори, плевилки и копачки: Дискови брани
15.	8432 29 10 00	Брани, тањирачи, култиватори, плевилки и копачки: Друго: Тањирачи и култиватори
16.	8432 29 30 00	Брани, тањирачи, култиватори, плевилки и копачки: Друго: Брани

17.	8432 29 50 00	Брани, тањирачи, култиватори, плевилки и копачки: Друго: Ротатори
18.	8432 29 90 00	Брани, тањирачи, култиватори, плевилки и копачки: Друго: Друго
19.	8432 31 00 00	Машини за сеење, садење и пресадување: Без обработка за директно сеење, садење и пресадување
20.	8432 39 11 00	Машини за сеење, садење и пресадување: Друго: Машини за сеење: Со централно водење
21.	8432 39 19 00	Машини за садење и пресадување: Друго: Машини за сеење: Друго
22.	8432 39 90 00	Машини за садење и пресадување
23.	8432 41 00 00	Растурачи на шталско ѓубре
24.	8432 42 00 00	Дистрибутери на минерални или хемиски ѓубрива
25.	8432 80 00 00	Други машини
26.	8432 90 00 00	Делови
27.	8433 20 10 00	Други косачки, вклучувајќи и лостни приклучни косачки за монтажа на трактор: Со мотор
28.	8433 20 50 00	Други косачки, вклучувајќи и лостни приклучни косачки за монтажа на трактор: Друго: Проектирани да бидат носени или влечени на трактор
29.	8433 20 90 00	Други косачки, вклучувајќи и лостни приклучни косачки за монтажа на трактор: Друго: Друго
30.	8433 30 00 00	Други машини за сено
31.	8433 40 00 00	Преси за балирање слама и сточна храна, вклучувајќи и машини за собирање и врзување во бали
32.	8433 51 00 00	Комбајни за собирање на земјоделски производи со одвојување на зрната од растението
33.	8433 52 00 00	Други машини за одвојување на зрното од растението (вршидба, ронење, итн.)
34.	8433 53 10 00	Машини за вадење коренести или кртолести плодови: Машини за вадење и собирање на компир
35.	8433 53 30 00	Машини за вадење коренести или кртолести плодови: Машини за сечење врвови и собирање на репка
36.	8433 53 90 00	Машини за вадење коренести или кртолести плодови: Друго
37.	8433 59 11 00	Други: Силажни комбајни: Самоодни
38.	8433 59 19 00	Други: Силажни комбајни: Друго
39.	8433 59 85 00	Други машини: Друго
40.	8433 60 00 00	Машини за чистење, сортирање или селекција на јајца, овошје или други земјоделски производи
41.	8433 90 00 00	Делови
42.	8434 10 00 00	Машини за молзење
43.	8434 20 00 00	Машини за млекарството

44.	8434 90 00 00	Делови
45.	8435 10 00 00	Преси, гмечалки и слични машини што се користат во производство на вино, јаболкова ракија, овошни сокови или слични пијалаци
46.	8435 90 00 00	Делови
47.	8436 10 00 00	Машини за подготвување на храна за животни
48.	8436 21 00 00	Инкубатори и топли батерии за пилиња
49.	8436 29 00 00	Машини за живинарството: Друго
50.	8436 80 90 00	Други машини: Друго
51.	8436 91 00 00	Делови: На машини за живинарството или на инкубатори и на топли батерии за пилиња
52.	8436 99 00 00	Делови: Други
53.	8437 10 00 00	Машини за чистење или сортирање семе, зрна или сушен мешунест зеленчук
54.	8437 80 00 00	Други машини
55.	8437 90 0000	Делови
56.	8701 10 00 00	Трактори (освен оние од тар. број 8709): Трактори со една оска
57.	8701 91 10 00	Трактори (освен оние од тар. број 8709): Други, со моќност на мотор: Што не надминува 18kW: Земјоделски и шумски трактори на тркала
58.	8701 92 10 00	Трактори (освен оние од тар. број 8709): Други, со моќност на мотор: Што надминува 18 kW, но не надминува 37 kW: Земјоделски и шумски трактори на тркала
59.	8701 93 10 00	Трактори (освен оние од тар. број 8709): Други, со моќност на мотор: Што надминува 37 kW, но не надминува 75 kW: Земјоделски и шумски трактори на тркала
60.	8701 94 10 00	Трактори (освен оние од тар. број 8709): Други, со моќност на мотор: Што надминува 75 kW, но не надминува 130 kW: Земјоделски и шумски трактори на тркала
61.	8701 95 10 00	Трактори (освен оние од тар. број 8709): Други, со моќност на мотор: Што надминува 130 kW: Земјоделски и шумски трактори на тркала
62.	8716 20 00 00	Самонатоварни или самоистоварни приколки и полуприколки за земјоделски цели

8. Лекови вклучувајќи и лекови за ветеринарна медицина кои се распоредени во следниве тарифни броеви/подброеви/ознаки/глави од Царинската тарифа:

Ред. бр.	Глава/ тарифен број/ подброј/ ознака	Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
(1)	(2)	(3)
1.	3001	Жлезди и други органи за органотерапевтски цели, сушени, вклучувајќи ги и во прав; екстракти од жлезди или од други органи или од нивни секрети за органотерапевтски цели; хепарин и негови соли; други човечки или животински материи приготвени за терапевтски или профилактски цели, неспоменати ниту опфатени на друго место
2.	3002	Човечка крв; животинска крв подготвена за употреба во терапевтски, профилактски или дијагностички цели; антисеруми, други фракции на крв и имунолошки производи, модификувани или немодификувани или добиени со биотехнолошки процеси; вакцини, токсини, култури на микро-организми (освен на квасец) и слични производи
3.	3003	Лекови (освен производите од тар. броеви 3002, 3005 или 3006) што се состојат од две или повеќе состојки што се измешани заедно за терапевтска или профилактска употреба, но кои не се приготвени во одмерени дози ниту во форма или пакување за малопродажба
4.	3004	Лекови (освен производите од тар. броеви 3002, 3005 или 3006) што се состојат од измешани или неизмешани производи за терапевтска или профилактска употреба, приготвени во одмерени дози (вклучувајќи ги и оние во форма на трансдермален систем на апликација) или во форми или пакување за продажба на мало
5.	3006 30 00 00	Контрастни средства за радиографски испитувања; дијагностички реагенси наменети за употреба кај пациентите
6.	3006 40 00 00	Забарски цемента и други забарски полнила; цемента за реконструкција на коски
7.	3006 60 00 00	Хемиски препарати за контрацепција врз база на хормони, на други производи од тар.број 2937 или на спермициди
8.	3006 93 00 00	Плацебо и слепи (или двојно слепи) сетови за клиничко испитување за употреба во акредитирани клинички испитувања, подготвени во одмерени дози
9.	3822 11 00 00	За маларија

10.	3822 12 00 00	За Зика и други болести што се пренесуваат од комарци од родот Aedes
11.	3822 19 00 00	Друго
12.	3822 90 00 00	Друго
13.	9018 90 84 10	Интраутерини системи со levonorgestrel

9. Менструални производи кои се распоредени во следниве тарифни броеви/подброеви/ознаки/глави од Царинската тарифа:

Ред. бр.	Глава/ тарифен број/ подброј/ ознака	Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
(1)	(2)	(3)
1.	Ех. 9619 00 30 00	Хигиенски влошки и тампони, пелени и влошки за бебиња и слични производи, од било кој материјал:--Од вата од текстилни материјали *Хигиенски влошки и тампони
2.	Ех. 9619 00 40 00	Хигиенски влошки и тампони, пелени и влошки за бебиња и слични производи, од било кој материјал:--Од други текстилни материјали:-- Хигиенски влошки, тампони и слични производи *Хигиенски влошки и тампони
3.	9619 00 71 10	---Хигиенски влошки:---Од хартиена пулпа, хартија, целулозна вата или листови и ленти од целулозни влакна
4.	9619 00 71 90	---Хигиенски влошки:---Друго
5.	9619 00 75 10	---Тампони:---Од хартиена пулпа, хартија, целулозна вата или листови и ленти од целулозни влакна
6.	9619 00 75 90	---Тампони:---Друго

10. Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици (компјутери) кои се распоредени во следниве тарифни броеви/подброеви/ознаки/глави од Царинската тарифа:

Ред. бр.	Глава/ тарифен број/ подброј/ ознака	Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
(1)	(2)	(3)

1.	8443 31 00 00	Други принтери, копир машини и факс машини, комбинирани или не комбинирани: Машини, кои извршуваат најмалку две од следниве функции: печатење, копирање или факс трансмисија, со можност за поврзување со машина за автоматска обработка на податоци или во мрежа
2.	8443 32	Други принтери, копир машини и факс машини, комбинирани или не комбинирани: Други, со можност за поврзување со машина за автоматска обработка на податоци или во мрежа
3.	8471	Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место
4.	8473 30	Делови и прибор на машини од тар. број 8471
5.	8528 42	Монитори со катодна цевка: Погодни за директно поврзување или дизајнирани за употреба со машина за автоматска обработка на податоци од тар. број 8471
6.	8528 52	Монитори: Погодни за директно поврзување или дизајнирани за употреба со машина за автоматска обработка на податоци од тар. број 8471
7.	8528 59	Други монитори: други
8.	8528 62 00 00	Проектори: Погодни за директно поврзување или дизајнирани за употреба со машина за автоматска обработка на податоци од тар. број 8471
9.	8542	Електронски интегрирани кола

11. Термални сончеви системи и компоненти кои се распоредени во следниве тарифни броеви/подброеви/ознаки/глави од Царинската тарифа:

Ред. бр.	Глава/ тарифен број/ подброј/ ознака	Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
(1)	(2)	(3)
1.	3921 11 00 10	Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти, од пластични маси: Од полимери на стирол наменети исклучиво за сончеви системи и компоненти

2.	6806 10 00 10	Волна од згура, волна од камен и слична минерална волна (вклучувајќи меѓусебни мешаници), во растурена состојба, листови, плочи или ролни: Од полимери на стирол наменети исклучиво за сончеви системи и компоненти
3.	7002 39 00 10	Стакло во форма на цевки, необработени: Друго: наменети исклучиво за сончеви системи и компоненти
4.	7006 00 90 10	Стакло од тар. броеви 7003, 7004 или 7005, свиткано, со обработени рабови, гравирано, дупчено, емајлирано или поинаку обработено, неврамено ниту споено со други материјали: Друго: Наменети исклучиво за сончеви системи и компоненти
5.	7311 00 91 10	Контејнери за компримирани или течни гасови, од железо или челик: Друго со капацитет: Помал од 1000 литри: Наменети исклучиво за сончеви системи и компоненти
6.	8413 70 30 10	Пумпи за течности, опремени или неопрени со мерни уреди; Други центрифугални пумпи: Циркуларни пумпи за грејни системи и снабдување со топла вода: Наменети исклучиво за сончеви системи и компоненти
7.	8419 12 00 10	Соларни греачи за вода (сончеви колектори)
8.	8419 19 00 00	Проточни или акумулациони грејачи за вода, неелектрични. Друго: Наменети исклучиво за сончеви системи и компоненти
9.	8419 50 20 10	Изменувачи на топлина: Единици на изменувачи на топлина изработени од флуорополимери и со влезни и излезни отвори за цевка со дијаметар од 3 см или помалку: Наменети исклучиво за сончеви системи и компоненти
10.	8419 50 80 10	Изменувачи на топлина: Друго: Наменети исклучиво за сончеви системи и компоненти
11.	9032 10 80 10	Инструменти и апарати за автоматска регулација или управување: Термостати: Друго: Наменети исклучиво за сончеви системи и компоненти

12. Медицинска опрема, помагала и други уреди чијашто намена е за олеснување или третирање на инвалидност исклучиво за лична употреба од страна на инвалидни лица, кои се распоредени во следниве тарифни броеви/подброеви/ознаки/глави од Царинската тарифа:

Ред. бр.	Глава/ тарифен број/ подброј/ ознака	Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
(1)	(2)	(3)
1.	Ех.4802	Непремачкана хартија и картон, кои се употребуваат за пишување, печатење или други графички цели, и неперфорирани дупчени картички и ленти, во ролни или правоаголни листови (вклучувајќи и квадратни), со било каква димензија, освен хартија од тар. број 4801 или 4803; рачно изработена хартија и картон *Брајова хартија
2.	Ех.4804	Крафт-хартија и картон, непремачкани, во ролни или листови, освен оние од тар. број 4802 или 4803 *Брајова хартија
3.	Ех.4805	Друга непремачкана хартија и картон, во ролни или листови, понатаму необратена или доработена освен онаа наброена во забелешка 3 кон оваа глава *Брајова хартија
4.	Ех.4823	Друга хартија, картон, целулозна вата и листови и ленти од целулозни влакна, сечени во определена големина или форма; други производи од хартиена маса, хартија, картон, целулозна вата или листови или ленти од целулозни влакна *Брајова хартија
5.	Ех. 611510	Чорапи со означен степен на компресија (на пример, чорапи за проширени вени) *Чорапи за вени
6.	6602 00 00 10	Бастуми, стапови за инвалидни лица
7.	8428 90 90 10	Други машини: Друго: Дигалки за неподвижни лица
8.	Ех. 6307 90 10 00	Други готови производи: Друго: Плетени или кукичани *Ортози
9.	Ех. 6307 90 91 00	Други готови производи: Друго: Друго: Од филц

		*Ортози
10.	Ex. 6307 90 92 00	Други готови производи: Друго: Друго: Друго: Драперии за еднократна употреба, изработени од ткаенини од тар. број 5603, од вид кој се употребуваат при хируршки процедури *Ортози
11.	Ex. 8472 90 80 00	Други канцелариски машини (на пример, машини за умножување-хектографски или на матрици, машини за адресирање, автоматски машини за исплата на банкноти, машини за сортирање, броење и завиткување на метални пари, машини за острење моливи, машини за перфорирање или спојување со жичени копци):Друго: *Машини со брајова азбука за слепи лица
12.	Ex. 8519 81 00 00	Други апарати: Со употреба на магнетен, оптички или полупроводнички медиум *Апарати за репродукција- касетофони за слепи лица
13.	Ex. 8523	Дискови, ленти, флеш мемориски единици, „паметни картички“ и други медиуми за снимање на звучни или други појави, снимени или неснимени, вклучувајќи матрици и мастери за производство на дискови, но исклучувајќи ги производитите од Глава 37 *Говорни книги *Магнетни ленти и касети за изготвување на Брајови и говорни книги
14.	8713	Колички за инвалидизирани лица, вклучувајќи ги и оние со мотор или друг механички погон
15.	8714 20 00 00	Делови и прибор за колички за неспособни лица
16.	9001 40 41 00	Леќи од стакло за очила:Со корективно дејствување:Довршени од двете страни:Со еден фокус
17.	9001 40 49 00	Леќи од стакло за очила:Со корективно дејствување:Довршени од двете страни:Друго
18.	9001 40 80 00	Леќи од стакло за очила:Со корективно дејствување: Друго
19.	9001 50 41 00	Леќи за очила од други материјали:Со корективно дејствување:Довршени од двете страни:Со еден фокус
20.	9001 50 49 00	Леќи за очила од други материјали:Со корективно дејствување:Довршени од двете страни:Друго
21.	9001 50 80 00	Леќи за очила од други материјали:Со корективно дејствување:Друго
22.	Ex. 9004 90 10 00	Корективни или заштитни очила со леќи од пластични маси *Очила со корективно дејствување *Темни очила со странични штитници
23.	Ex. 9004 90 90 00	Корективни или заштитни очила со леќи од други материјали *Очила со корективно дејствување *Темни очила со странични штитници
24.	Ex. 9013 80	Други уреди, апарати и инструменти

		* Телевизорски зголемувачи за лица со слаб вид
25.	Ех. 9018 39 00 00	Шприцеви, игли, катетри, канили и слично: Друго *Ќеси за собирање урина
26.	Ех. 9019 10 90 00	Други апарати за механотерапија; апарати за масажа; апарати за психолошки тестирања *Повеќекелиски пневматски антидекубитис душек *Повеќекелиски пневматски антидекубитис душек кој има и гел комори *Повеќекелиско пневматско антидекубитис перниче *Повеќекелиско пневматско антидекубитис перниче кое има и гел комори
27.	Ех. 9019 20	Апарати за озонотерапија, кислородотерапија, аеросол терапија, вештачко дишење или други терапевтски апарати за дишење *Инхалатор, мерач за протокот на воздух за инхалаторот, апарат за одржување на постојан притисок во дишните патишта, оксигенатори, концентратори на кислород
28.	9021	Ортопедски справи, вклучувајќи и патерици, хируршки појаси и потпашувачи (натеги); шини и други справи за фрактури; вештачки делови на телото; апарати за подобрување на слухот и други апарати што се носат, или вградуваат во телото, за да го надоместат недостатокот или инвалидноста
29.	Ех. 9023 00 80 00	Инструменти, апарати и модели, наменети за цели на демонстрирање (на пр, за образованието или за изложби), што се непогодни за други употреби: Друго *Училишни помагала и апарати дизајнирани за употреба од слепи лица или лица со слаб вид
30.	Ех. 9027 89 9000	Друго *Апарати за одредување на шеќер во крв за лична употреба
31.	Ех 9102	Рачни, џебни и други лични часовници, вклучувајќи и штоперици, освен оние што се распоредуваат во тар.број 9101 *Часовници за слепи лица (брајови)
32.	Ех 9402 90 00 00	Медицински, хируршки, забарски или ветеринарски мебел (на пример, операциони маси, маси за прегледи, болнички кревети со механички уреди, забарски столови); берберски столови и слични столови, со обртно, наклонувачко и подигнувачко движење; делови на наведените производи: - Друго * Болнички кревети со механички уреди
33.	3006 91 00 00	Средства кои се идентифицираат за стома употреба

34.	9619 00 89 10	Хигиенски и слични производи: Од други материјали: Друго (на пример, производи за нега при инконтиненција): Од хартиена пулпа, хартија, целулозна вата или листови и ленти од целулозни влакна
-----	---------------	--

13. Сурово масло за производство на храна за човечка исхрана, кое е распоредено во следните тарифни броеви/подброеви/ознаки/глави од Царинската тарифа:

Ред. бр.	Глава/ тарифен број/ подброј/ ознака	Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
(1)	(2)	(3)
1.	1507 10 90 00	Соино масло и негови фракции, пречистено или непречистено, но хемиски немодификувано: Сурово масло, вклучувајќи дегумирано (без смола): Друго
2.	1508 10 90 00	Масло од кикиритки и негови фракции, пречистено или непречистено, но хемиски немодификувано: Сурово масло: Друго
3.	1510 10 00 00	Сурово масло од семки од маслинки (Pomace oil)
4.	1511 10 90 00	Палмово масло и негови фракции, пречистено или непречистено, но хемиски немодификувано: Сурово масло: Друго
5.	1512 11 91 00	Сурови масла од семе од сончоглед и нивни фракции
6.	1512 11 99 00	Сурови масла од семе од шафран и нивни фракции
7.	1512 21 90 00	Памуково масло и негови фракции: Сурово масло, вклучувајќи го и она со отстранет госипол: Друго
8.	1513 11 99 00	Масло од кокосов орех (копра) и негови фракции: Сурово масло: Друго
9.	1513 21 90 00	Масло од палмова јатка (голушка) или палмови ореви и нивни фракции: Сурово масло: Друго: Друго
10.	1514 11 90 00	Репино масло со ниска содржина на еручна киселина и негови фракции: Сурово масло: Друго
11.	1515 11 00 00	Ленено масло и негови фракции: Сурово масло
12.	1515 21 90 00	Пченкарно масло и негови фракции: Сурово масло: Друго
13.	1515 50 19 00	Сусамово масло и негови фракции: Сурово масло: Друго
14.	1515 90 29 00	Масло од семе на тутун и негови фракции: Сурово масло: Друго

14. Добиточна храна, адитиви за добиточна храна и жив добиток кои се распоредени во следниве тарифни броеви/подброеви/ознаки/глави од Царинската тарифа:

Ред. бр.	Глава/ тарифен број/ подброј/ ознака	Наименување на стоките според Номенклатура на царинската тарифа
(1)	(2)	(3)
1.	0101	Коњи, магариња, маски и мулиња, живи
2.	0102	Живи животни, вид говеда (Bovinae)
3.	0103	Свињи, живи
4.	0104	Овци и кози, живи
5.	0105	Живина, домашна, жива, живина од видот Gallus domesticus, пајки, гуски, мисирки и морки
7.	1003 90 00 20	Јачмен: Добиточен
8.	Ex. 1008 29 00 00	Елда, просо, семе за птици; други жита: Друго * Добиточна храна
9.	1008 30 00 00	Семе за птици
10.	2301	Брашно, прав и пелети, од месо или од месни кланични производи, од риби или од черупкари, мекотелци или други водни без'рбетници, непогодни за човечка исхрана; џимирички
11.	2302	Трици и други остатоци добиени со просејување, мелење или друга обработка на жита и мешункасти растенија, непелетизирани или пелетизирани
12.	2303	Остатоци од производство на скроб и слични остатоци, резанки од шеќерна репка, отпадоци од шеќерна трска и други отпадоци од шеќерната индустрија, остатоци и отпадоци од пивари или дестилерии, непелетизирани или пелетизирани
13.	2304	Маслени погачи и други цврсти остатоци, добиени при екстракција на масло од соја, немелени, мелени или пелетизирани
14.	2305	Маслени погачи и други цврсти остатоци, добиени при екстракција на масло од кикирики, немелени, мелени или пелетизирани
15.	2306	Маслени погачи и други цврсти остатоци, добиени при екстракција на растителни маснотии или масла, освен оние од тар.броеви 2304 и 2305, немелени, мелени или пелетизирани
16.	2308	Растителни материјали и растителни отпадоци и остатоци од преработка на растителни материјали и споредни производи, пелетизирани или непелетизирани, што се употребуваат за исхрана на животни, на друго место неспомнати или опфатени
17.	2309 90	Производи што се употребуваат за исхрана на животни: Друго

15. Бебешки производи и тоа: креветче, количка, транспортер, релаксатор, седиште за во возило, када, хранилка, цуцла, шише и пелени за бебиња кои се распоредени во следниве тарифни броеви/подброеви/ознаки/глави од Царинската тарифа:

Ред. бр.	Глава/ тарифен број/ подброј/ ознака	Наименување на стоките според Номенклатура на царинската тарифа
(1)	(2)	(3)
1.	Ех. 9403 20 20 00	Друг метален мебел: Друго *Кревети за бебиња.
2.	Ех. 9403 60 90 00	Друг дрвен мебел *Кревети за бебиња.
3.	Ех. 9403 89 00 00	Друг мебел; Мебел со други материјали, вклучувајќи и трска, врба, бамбус или слични материјали: Друго *Кревети за бебиња.
4.	8715 00 10 00	Бебешки колички
5.	Ех. 9401 61 00 00	Други седишта, со дрвени скалети: Тапацирани *Бебешки седишта за возила, транспортер, релаксатор, хранилки
6.	Ех. 9401 69 00 00	Други седишта, со дрвени скелети: Тапацирани: Други *Бебешки седишта за возила, транспортер, релаксатор, хранилки
7.	Ех. 9401 71 00 00	Други седишта, со метални скелети: Тапацирани *Бебешки седишта за возила, транспортер, релаксатор, хранилки
8.	Ех. 9401 79 00 00	Други седишта, со метални скелети: Тапацирани: Друго *Бебешки седишта за возила, транспортер, релаксатор, хранилки
9.	Ех. 9401 80 00 00	Други седишта *Бебешки седишта за возила, транспортер, релаксатор, хранилки
10.	Ех. 3922 10 00 00	Кади, туш кади, садопери и лавабоа *Када за бебиња
11.	Ех. 3926 90 97 90	Други производи од пластични маси *Цуцли за бебиња
12.	Ех. 4014 90 00 00	Хигенски и фармацевски производи (вклучувајќи цуцли) од гума освен тврда гума, со прибор или без прибор од тврда гума: Друго *Цуцла од гума за бебиња
13.	Ех. 7013 99 00 00	Други производи од стакло: Други *Шишиња за бебиња

14.	Ех. 3924 10 00 00	Трpezни садови и кујнски садови и прибор *Шишиња за бебиња
15.	Ех. 6307 90 98 00	Други готови производи: Друго: Друго * Носачи за бебиња
16.	Ех. 9619 00 30 00	Хигиенски влошки и тампони, пелени и влошки за бебиња и слични производи, од било кој материјал: Од вата од текстилни материјали *Пелени и влошки за бебиња
17.	Ех. 9619 00 50 00	Хигиенски влошки и тампони, пелени и влошки за бебиња и слични производи, од било кој материјал: Од други текстилни материјали *Пелени и влошки за бебиња
18.	Ех. 9619 00 81 10	Пелени и влошки за бебиња и слични производи: Од други материјали: Од хартиена пулпа, хартија, целуозна вата или листови и ленти од целуозни влакна *Пелени и влошки за бебиња
19.	Ех. 9619 00 81 90	Пелени и влошки за бебиња и слични производи: Од други материјали: Друго *Пелени и влошки за бебиња

16. Училишен прибор и тоа: училишна торба (ранец), тетратка, молив, пенкало, блок, работна тетратка, боички, линеар, шестар, пластелин, острилка, гума и коректор, кои се распоредени во следниве тарифни броеви/подброеви/ознаки/глави од Царинската тарифа:

Ред. бр.	Глава/ тарифен број/ подброј/ ознака	Наименување на стоките според Номенклатура на царинската тарифа
(1)	(2)	(3)
1.	Ех. 4202 11 10 00	Ковчези, куфери, несесери, аташе-куфери, актчанти, школски торби и слични контејнери: Со надворешна површина од кожа или од вештачка кожа: Аташе-куфери, актен-чанти, школски торби и слични торби *Училишни торби (ранец) од кожа
2.	Ех. 4202 12 11 00	Ковчези, куфери, несесери, аташе-куфери, актчанти, школски торби и слични контејнери: Со надворешна површина од пластични маси или од текстилни материјали: Од листови од пластика: Аташе-куфери, актен-чанти, школски торби и слични торби *Училишни торби (ранец) од пластични маси

3.	Ex. 4202 12 91 00	Ковчези, куфери, несесери, аташе-куфери, актчанти, школски торби и слични контејнери: Со надворешна површина од пластични маси или од текстилни материјали: Од други материјали, вклучувајќи вулкафибер: Аташе-куфери, актен-чанти, школски торби и слични торби *Училишни торби (ранец) од други материјали
4.	4820 20 00 00	Тетратки
5.	Ex. 9609	Моливи (освен моливите од тар.број 9608) писалки, мини за моливи, пастели, јаглен за цртање, кредити за пишување или цртање и кројачки кредити *Моливи *Боици
6.	Ex. 3213 10 00 00	-Бои за уметничко сликарство, настава или за знаци, бои за нијансирање, бои и слично за разонода и забава, во таблети, туби, теглички, шишенца, чанчиња или слични форми или пакувања: Бои во сетови *Боици за настава
7.	9608 40 00 00	Патент моливи
8.	9608 10 92 00 9608 10 99 00	Пенкала: друго со изменлива влошка Пенкала: друго
9.	Ex. 4820 10 90 00	Регистри, книговодствени книги, нотеси, книги за порачки, признанички книги, агенди, меморандум блокови, дневници и слични производи: Друго *Блокови
10.	Ex. 9608 20 00 00	Фломастери и маркери со врв од филц или друг порозен материјал *Фломастери
11.	Ex. 9017 80 10 00	Инструменти и апарати за цртање, обележување или математичко сметање (на пример, апарати за скицирање, пантографи, агломери, прибор за цртање во сет, логаритмари, калкулатори во форма на тркалезна плоча); инструменти за мерење должина, што се држат во рака (на пример, мерни прачки и ленти, микрометарски мерила, мерила со нониус), неспоменати ниту опфатени на друго место во оваа глава: Други инструменти: Мерни шипки, мерни траки и ленири со мерна поделба *Ленири
12.	Ex. 9017 20 10 00	Инструменти и апарати за цртање, обележување или математичко сметање (на пример апарати за скицирање, пантографи, агломери, прибор за цртање во сет, логаритмари, калкулатори во форма на тркалезна плоча); инструменти за мерење должина, што се држат во рака (на пример, Мерни прачки и ленти, микрометарски мерила,

		мерила со нониус), неспоменати ниту опфатени на друго место во оваа глава: Други инструменти за цртање, обележување или математичко сметање: Други инструменти за цртање *Шестар
13.	Ex. 3407 00 00 90	Маси за моделирање, вклучувајќи приготвени за детска забава: Друго *Пластелин
14.	Ex. 8214 10 00 00	Други ножарски производи: Ножеви за хартија, за отварање на писма, за бришење (стружење-радирање) за острење на моливи и сечила за нив *Острилка
15.	4016 92 00 00	Други производи од гума, освен од тврда гума: Друго: Гуми за бришење
16.	Ex. 3824 99 92 00	Хемиски производи и препарати, претежно сочинети од органски соединенија, на друго место неспоменати или опфатени; Во форма на течностна 20°C *Коректор
17.	Ex. 3824 99 93 00	Хемиски производи и препарати, претежно сочинети од органски соединенија, на друго место неспоменати или опфатени: Друго *Коректор

17. Пелети, печки на пелети и котли на пелети, кои се распоредени во следниве тарифни броеви/подброеви/ознаки/глави од Царинската тарифа:

Ред. бр.	Глава/ тарифен број/ подброј/ ознака	Наименување на стоките според Номенклатура на царинската тарифа
(1)	(2)	(3)
1.	4401 31 00 00	Дрвени пелети
2.	7321 89 00 10	Печки за загревање на простории и други апарати исклучиво на пелети
3.	8403 10 10 10	Котли за централно греење, освен котлите од тар. број 8402: Котли од леано железо: Исклучиво на пелети
4.	8403 10 90 10	Котли за централно греење, освен котлите од тар. број 8402: Котли: Друго: Исклучиво на пелети

18. Топлинска енергија за греење.

Топлинска енергија за греење е топлинската енергија која е:

- произведена од производител на топлинска енергија,

- дистрибуирана од оператор на систем за дистрибуција на топлинска енергија и
- испорачана од снабдувач со топлинска енергија, чие работење и надоместоци се регулирани согласно прописите од областа на енергетиката.

Надоместокот за топлинска енергија за греење го вклучува надоместокот за топлинската енергија и другите надоместоци кои се уредени со прописите од областа на енергетиката.

(2) Повластената стапка на данокот на додадена вредност во смисла на член 30 од Законот се применува врз прометот на следните услуги:

1.Превоз на лица и нивниот придружен багаж.

2.Софтвер за машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици (компјутери).

3.Услуги за одржување на јавна чистота и отпремување на отпад и тоа:

а) како услуги за одржување на јавната чистота се сметаат: рачно и машинско метење и миеење на јавните сообраќајни површини, коловози, велосипедски и пешачки патеки, автобуски и железнички станици и постојки, аеродроми, пристаништа, тротоари, детски игралишта, плоштади, кејови, мостови, надвозници, подвозници, надземни и подземни пешачки премини, скапила и премини кои поврзуваат сообраќајници и јавни објекти, услуги на чистење на подлоги од јавни и протоколарни манифестации, расчистување на диви депонии, услуги на чистење на јавни сообраќајни површини од растурен отпад и од сообраќајни несреќи, услуги на чистење на јавни зелени површини, услуги на чистење на гробишта, услуги на чистење на пазари, услуги на чистење на зоолошки градини, услуги на чистење на спортски рекреативни објекти (стадиони, хиподроми, стрелишта и др.), услуги на чистењето на јавни капалишта, услуги на чистење на гранични премини, услуги на изнесување на фекалии и фекални води, услуги на носење на вода, услуги на користење на јавни тоалети, услуги на подигање на згазени и пцовисани животни и ловење на животни - скитници и нивно транспортирање и престој во стационар, услуги на чистење на канали и прокопи, водотеци, суводолици, реки и езера и услуги на чистење на снег и мраз, одржување на јавна чистота во вонредни и во услови на елементарни непогоди и услуги на чистење на отворени простори околу други јавни објекти и услуги на чистењето на други објекти и објекти на комунална инфраструктура и

б) како услуги на отпремување на отпад се сметаат: управување и постапување со отпад, транспортирање, селектирање, третирање, отстранување, собирање, складирање, депонирање и горење и/или согорување на комуналниот, индустриски неопасниот, опасниот, биоразградливиот, медицинскиот отпад и отпадот од пакување. Значењето на употребените термини за даночни цели се определува според значењето определено со Законот за управување со отпадот и посебните закони кои го уредуваат постапувањето со посебните видови отпад.

4. Услуги на сместување (ноќевање) или сместување со појадок, полупансион или полн пансион, во сите видови на комерцијални угостителски објекти.Под угостителски објекти се подразбираат угостителските објекти за сместување утврдени со Законот за угостителската дејност.Услугата полн

пансион опфаќа сместување (ноќевање) и три оброка (појадок, ручек и вечера), а полупансионот опфаќа сместување (ноќевање) со појадок и еден од останатите оброци.

5. Занаетчиски услуги коишто се вршат од страна на занаетчии коишто се запишани во занаетчиски регистар согласно со Законот за занаетчиство, и тоа:

а) поправка на:

- велосипеди,

- чевли и производи од кожа,

- облека и постелнина за домаќинството (вклучувајќи крпење и прекројување) и

б) фризерски услуги.

(3) Повластената стапка на данокот на додадена вредност во смисла на член 30-а од Законот се применува врз прометот на следните услуги :

1. Услуги на предавање на храна и на пијалаци за консумација на лице место и кетеринг услуги, со исклучок на алкохолни пијалаци. За ресторански и за кетеринг услуги се смета давањето на приготвена или неприготвена храна за човечка исхрана и послужување на безалкохолни пијалаци, со исклучок на послужување на алкохолни пијалаци, придружени со дополнителни услуги со цел да се овозможи нивно непосредно конзумирање. Испораката на храна и послужување на безалкохолни пијалаци, со исклучок на послужување на алкохолни пијалаци претставува само една компонента од севкупната понуда, при што преовладува прометот на услуги. Ресторанска услуга е вршење на промет на такви услуги во просториите на давателот на услугата и простор кој е непосредно или посредно поврзан со просториите на давателот на услугата, а услуга за кетеринг е вршењето на промет на такви услуги надвор од просториите на давателот на услугата. Испораката на приготвена или неприготвена храна и безалкохолни пијалаци, со или без превоз, но без други придружни услуги, не се смета за ресторанска или кетеринг услуга во смисла на овој став.

(4) Повластената стапка на данокот на додадена вредност во смисла на член 30-а од Законот се применува врз прометот и увозот на останатите производи за човечка исхрана кои не се основни производи за човечка исхрана согласно член 30 согласно Законот за данокот на додадена вредност кои се распоредени во следниве тарифни броеви/подброеви/ознаки/глави од Царинската тарифа:

Реден број	Глава/ број/ тарифен подброј/ ознака	Останати прехранбени производи според Номенклатурата на царинската тарифа
(1)	(2)	(3)
1.	0204 50	-Месо, козјо:
2.	0205 00	Месо коњско, магарешко и од мулиња или маски, свежо, разладено или за-мрзнато:
3.	0208	Друго месо и јастиви кланични производи, свежи, разладени или замрзнати:
4.	0210 91 00 00	-Друго, вклучувајќи јастиво брашно и гриз од месо или од јастиви месни кланични производи: --Од примати
5.	0210 92	- Друго, вклучувајќи јастиво брашно и гриз од месо или од јастиви месни кланични производи: --Од китови, делфини и морски прасиња (цицачи од редот Cetacea); морски лавови и дагани (цицачи од редот Sirenia); од фоки, морски лавови и моржови (цицачи од подредот Pinnipedia):
6.	0210 93 00 00	-Друго, вклучувајќи јастиво брашно и гриз од месо или од јастиви месни кланични производи: --Од влекачи (вклучувајќи змии и желки)
7.	0210 99 10 00	--Друго месо од коњи, солено, во саламура или чадено
8.	0210 99 21 00	----Од овци и кози: -----Со коски
9.	0210 99 29 00	----Од овци и кози: -----Без коски
10.	0210 99 31 00	----Од ирваси
11.	0210 99 39 00	----Друго месо
12.	0210 99 51 00	---Јастиви кланични производи од говеда: -----Тенки кошулки и дебели кошулки
13.	0210 99 59 00	---Јастиви кланични производи од говеда: -----Друго
14.	0210 99 90 00	---Јастиво брашно и гризод месо или од други јас-тиви месни кланични производи
15.	0301 11 00 00	Живи риби--Слатководни
16.	0301 19 00 00	Други риби, живи:
17.	0301 92	--Јагули (<i>Anguilla spp.</i>):
18.	0301 94	-- Атлантска и пацифичка туна синоперка (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>):
19.	0301 95 00 00	-- Јужна туна синоперка (<i>Thunnus maccoyii</i>)
20.	0301 99 11 00	----Лососи пацифички (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> и <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), лососи ат-лантски (<i>Salmo salar</i>) и лососи дунавски (<i>Hucho hucho</i>)

21.	0301 99 17 90	Слатководни риби ----- Друго
22.	0301 99 85 00	--- Друго, други риби
23.	0302 13 00 00	--Лососи пацифички (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>On-cor-hynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>On-cor--hy-nchus tschawyscha</i> , <i>Oncornynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> и <i>Oncorhynchus rhodurus</i>)
24.	0302 14 00 00	-- Лососи атлантски (<i>Salmo salar</i>) и лососи дунавски (<i>Hucho hucho</i>)
25.	0302 19 00 00	Риби, свежи или разладени, освен ри-бини филети и друго рибино месо од тар. број 0304: -Салмонида, освен јастиви рибни изнутрици од тар. подброј 0302 91 до 0302 99:--Други
		Риби плоснатици (<i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cy-no-glissidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Schopthalmidae</i> и <i>Cithari-dae</i>), освен јастиви рибни изнутрици од тар. подброј 0302 91 до 0302 99:
26.	0302 21	--Голем лист (<i>Reinhradius hippoglossoides</i> , <i>Hip-po-glossus hipooglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>):
27.	0302 22 00 00	--Иверок (<i>Pleuronectes platessa</i>)
28.	0302 23 00 00	--Лист (<i>Solea spp.</i>)
29.	0302 24 00 00	--Турбот (<i>Psetta maxima</i>)
30.	0302 29	--Други:
31.	0302 31	--Албакор туна или долгоперка бела туна (<i>Thunnus alalunga</i>):
32.	0302 32	--Жолтоперка туна (<i>Thunnus albacares</i>):
33.	0302 33	--Скоклива туна (труп пругавец) (<i>Katsuwonus pelamis</i>):
34.	0302 34	--Туна„Bigeye“ (<i>Thunnus obesus</i>):
35.	0302 35	--Атлантска и пацифичкатауна синоперка (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>):
36.	0302 36	--Јужна туна синоперка (<i>Thunnus massoyii</i>):
37.	0302 39	--Други:
38.	0302 41 00 00	--Харинги (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)
39.	0302 42 00 00	--Инчуни(<i>Engraulis spp.</i>)
40.	0302 43	--Сардини (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i>), големи сардини (<i>Sardinella spp.</i>), папалини (<i>Sprattus sprattus</i>):
41.	0302 44 00 00	-- Скуша (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)
42.	0302 45	--Шнуреви и шаруни (<i>Trachurus spp</i>):
43.	0302 46 00 00	--Кобиа (<i>Rachycentron canadum</i>)
44.	0302 47 00 00	--Сабјарка (<i>Xiphias gladius</i>)
45.	0302 49	Паламиди (<i>Sarda spp.</i>), марлин, лепезеста сабјарка, иглан (<i>Istiphoridae</i>), освен јастиви рибни изнутрици од тар. подброј 0302 91 до 0302 99:-- Друго:
		-Риби од семејството на <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Mascouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> и <i>Muraenolepididae</i> , освен јастиви рибни изнутрици од тар. подброј 0302 91 до 0302 99:-

46.	0302 51	--Бакалар (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>):
47.	0302 52 00 00	--Вахња (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)
48.	0302 53 00 00	--Бакаларка (<i>Pollachius virens</i>)
49.	0302 54	--Ослиќи и уготици (<i>Merluccius spp</i> , <i>Urophycis spp.</i>):
50.	0302 55 00 00	--Аљаски бакалар (<i>Theragra chalcogramma</i>)
51.	0302 56 00 00	--Голема уготица (<i>Micromesistius poutassou</i> , <i>Micromesistius australis</i>)
52.	0302 59	--Друго: -Тилапиа (<i>Oreochromis spp.</i>), сом (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), крап (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), јагули (<i>Anguilla spp.</i>), нилски греч (<i>Lates niloticus</i>) и змијоглава риба (<i>Channa spp.</i>), освен јастиви рибни изнутрици од тар. подброј 0302 91 до 0302 99:
53.	0302 71 00 00	--Тилапии (<i>Oreochromis spp.</i>)
54.	0302 74 00 00	--Јагули (<i>Anguilla spp.</i>)
55.	0302 81	--Морски кучиња и други ајкули:
56.	0302 82 00 00	--Ражи и ражовки (<i>Rajidae</i>)
57.	0302 83 00 00	--Патагониски зубан (<i>Dissostichus spp.</i>)
58.	0302 84	--Лаврак (<i>Dicentrarchus spp.</i>):
59.	0302 85	--Лускавки (<i>Sparidae</i>): Други риби, освен јастиви рибни изнутрици од тарифен подброј 0302 91 до 0302 99: Други: Други ----Риби од видот <i>Euthynnus</i> , освен Западен труп црнопер (<i>Euthynnus affinis</i>) опфатени во тар. подброј 0302 49:
60.	0302 89 21 00	----За индустриско производство на производи од тар. број 1604 (1)
61.	0302 89 29 00	----Други
		----Црвена риба (<i>Sebastes spp.</i>):
62.	0302 89 31 00	----Од видот <i>Sebastes marinus</i>
63.	0302 89 39 00	----Други
64.	0302 89 40 00	----Морски плоснатици од родот <i>Brama</i> (<i>Brama spp.</i>)
65.	0302 89 50 00	----Грдобина (<i>Lophius spp.</i>)
66.	0302 89 60 00	----Американска хујка (<i>Genypterus blacodes</i>)
67.	0302 89 90 00	----Други -- Џигери, икри, слезина, перки, глави, опашки, ждрело и други јастиви рибни изнутрици
68.	0302 91 00 00	-- Џигери, икри и слезини
69.	0302 92 00 00	--Пераи од ајкула
70.	0302 99 00 00	--Друго

		Риби замрзнати, освен рибини филети и друго рибино месо од тарифен број 0304 – Лососи освен јастиви рибни изнутрици од тарифен подброј 0303 91 до 0303 99:
71.	0303 11 00 00	--Лосос со црвено месо (црвен лосос) (<i>Oncorhynchus nerka</i>)
72.	0303 12 00 00	--Други пацифички лосос (<i>Oncorhynchus gorboscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> и <i>Oncorhynchus rhodurus</i>)
73.	0303 13 00 00	-- Лосос атлантски (<i>Salmo salar</i>) и лосос дунавски (<i>Hucho hucho</i>)
74.	0303 23 00 00	Риби, замрзнати, освен рибини филети и друго рибино месо од тар. број 0304: - Тилапиа (<i>Oreochromis spp.</i>), сом (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), крап (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), јагули (<i>Anguilla spp.</i>), нилски греч (<i>Lates niloticus</i>) и змијоглава риба (<i>Channa spp.</i>), освен јастиви рибни изнутрици од тар. подброј 0303 91 до 0303 99:--Тилапии (<i>Oreochromis spp.</i>)
75.	0303 26 00 00	Риби, замрзнати, освен рибини филети и друго рибино месо од тар. број 0304: - Тилапиа (<i>Oreochromis spp.</i>), сом (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), крап (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), јагули (<i>Anguilla spp.</i>), нилски греч (<i>Lates niloticus</i>) и змијоглава риба (<i>Channa spp.</i>), освен јастиви рибни изнутрици од тар. подброј 0303 91 до 0303 99:-- Јагули (<i>Anguilla spp.</i>)
76.	0303 29 00 00	Риби, замрзнати, освен рибини филети и друго рибино месо од тар. број 0304: - Тилапиа (<i>Oreochromis spp.</i>), сом (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), крап (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), јагули (<i>Anguilla spp.</i>), нилски греч (<i>Lates niloticus</i>) и змијоглава риба (<i>Channa spp.</i>), освен јастиви рибни изнутрици од тар. подброј 0303 91 до 0303 99:--Други
77.	0303 31	Риби, замрзнати, освен рибини филети и друго рибино месо од тар. број 0304:

		-Риби плоснатици (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae), освен јастиви рибни изнутрици од тар. подброј 0303 91 до 0303 99:--Голем лист (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):
78.	0303 32 00 00	Риби, замрзнати, освен рибини филети и друго рибино месо од тар. број 0304: -Риби плоснатици (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae), освен јастиви рибни изнутрици од тар. подброј 0303 91 до 0303 99:--Иверок (Pleuronectes platessa)
79.	0303 33 00 00	Риби, замрзнати, освен рибини филети и друго рибино месо од тар. број 0304: -Риби плоснатици (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae), освен јастиви рибни изнутрици од тар. подброј 0303 91 до 0303 99:--Лист (Solea spp.)
80.	0303 34 00 00	Риби, замрзнати, освен рибини филети и друго рибино месо од тар. број 0304: -Риби плоснатици (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae), освен јастиви рибни изнутрици од тар. подброј 0303 91 до 0303 99:--Румбови (Psetta maxima)
81.	0303 39	Риби, замрзнати, освен рибини филети и друго рибино месо од тар. број 0304: -Риби плоснатици (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae), освен јастиви рибни изнутрици од тар. подброј 0303 91 до 0303 99:--Други:
82.	0303 41	Риби, замрзнати, освен рибини филети и друго рибино месо од тар. број 0304: - Туни (од родот Thunnus), скоклива туна (труп пругавец) (Katsuwonus pelamis), освен јастиви рибни изнутрици од тар. подброј 0303 91 до 0303 99:--Албакор туна или долгоперка туна (Thunnus alalunga):
83.	0303 42	Риби, замрзнати, освен рибини филети и друго рибино месо од тар. број 0304: - Туни (од родот Thunnus), скоклива туна (труп пругавец) (Katsuwonus pelamis), освен јастиви рибни изнутрици од тар. под.број 0303 91 до 0303 99:-- Скоклива туна (труп пругавец) (Katsuwonus pelamis):
84.	0303 43	Риби, замрзнати, освен рибини филети и друго рибино месо од тар. број 0304: - Туни (од родот Thunnus), скоклива туна (труп пругавец) (Katsuwonus pelamis), освен јастиви рибни изнутрици од тар. Подброј 0303 91 до 0303 99:-- Скоклива туна (труп пругавец) (Katsuwonus pelamis):

85.	0303 44	Риби, замрзнати, освен рибини филети и друго рибино месо од тар. број 0304: - Туни (од родот <i>Thunnus</i>), скоклива туна (труп пругавец) (<i>Katsuwonus pelamis</i>), освен јастиви рибни изнутрици од тар. Подброј 0303 91 до 0303 99:--Крупнооки туни (<i>Thunnus obesus</i>):
86.	0303 45	Риби, замрзнати, освен рибини филети и друго рибино месо од тар. број 0304: - Туни (од родот <i>Thunnus</i>), скоклива туна (труп пругавец) (<i>Katsuwonus pelamis</i>), освен јастиви рибни изнутрици од тар. подброј 0303 91 до 0303 99:--Атлантска и пацифичката туна синоперка (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>):
87.	0303 46	Риби, замрзнати, освен рибини филети и друго рибино месо од тар. број 0304: - Туни (од родот <i>Thunnus</i>), скоклива туна (труп пругавец) (<i>Katsuwonus pelamis</i>), освен јастиви рибни изнутрици од тар. подброј 0303 91 до 0303 99:--Јужна туна синоперка (<i>Thunnus mossouyii</i>):
88.	0303 49	Риби, замрзнати, освен рибини филети и друго рибино месо од тар. број 0304: - Туни (од родот <i>Thunnus</i>), скоклива туна (труп пругавец) (<i>Katsuwonus pelamis</i>), освен јастиви рибни изнутрици од тар. подброј 0303 91 до 0303 99:--Друго:
		Риби, замрзнати, освен рибини филети и друго рибино месо од тар. број 0304:- Харинги (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), инчуни (<i>Engraulis</i> spp.), сардини (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), големи сардини (<i>Sardinella</i> spp.), папалини (<i>Sprattus sprattus</i>), скуша (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>), индиски скуши (<i>Rasbreliger</i> spp.), кралевски скуши (<i>Scomberomorus</i> spp.) шнуреви и шаруни (<i>Trachurus</i> spp), трнобоци (<i>Caranx</i> spp.), кобиа (<i>Rachycentron canadum</i>), сребрени плотици (<i>Pampus</i> spp.), проскок (<i>Cololabis saira</i>), шаруни (<i>Decapterus</i> spp.), капелин (<i>Malotus villosus</i>), сабјарка (<i>Xiphias gladius</i>), западен труп црнопер (<i>Euthynus affinis</i>), паламиди (<i>Sarda</i> spp.), марлини, лепезеста сабјарка, иглан (<i>Istiphoridae</i>), освен јастиви рибни изнутрици од тар. подброј 0303 91 до 0303 99:
89.	0303 51 00	-- Харинги (<i>Clupea harengus</i> , <i>clupea pallasii</i>)
90.	0303 53	--Сардини (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), големи сардини (<i>Sardinella</i> spp.), папалини (<i>Sprattus sprattus</i>):
91.	0303 54	--Скуша (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>):
92.	0303 55	-- Шнуреви и шаруни (<i>Trachurus</i> spp.):
93.	0303 56 00 00	-- Кобиа (<i>Rachycentron canadum</i>)
94.	0303 57 00 00	--Сабјарка (<i>Xiphias gladius</i>)

95.	0303 59	--Друго:
96.	0303 63	--Бакалар (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>):
97.	0303 64 00 00	--Вахна (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)
98.	0303 65 00 00	--Бакаларки (<i>Pollachius virens</i>)
99.	0303 67 00 00	--Аљаски бакалар (<i>Theragra chalcogramma</i>)
100.	0303 68	--Голема уготица (<i>Micromesistius pou-tassou</i> , <i>Micromesistius australis</i>):
101.	0303 69	--Други:
102.	0303 81	-Други риби, освен јастиви рибни изнутрици од тар. подброј 0303 91 до 0303 99:--Морски кучиња и други ајкули:
103.	0303 82 00 00	Други риби, освен јастиви рибни изнутрици од тар. подброј 0303 91 до 0303 99:--Ражи и ражовки (<i>Rajidae</i>)
104.	0303 83 00 00	-Други риби, освен јастиви рибни изнутрици од тар. подброј 0303 91 до 0303 99:--Патагониски зубан (<i>Dissostichus spp.</i>)
105.	0303 84	-Други риби, освен јастиви рибни изнутрици од тар. подброј 0303 91 до 0303 99:--Лаврак (<i>Dicentrarchus spp.</i>):
106.	0303 89	-Други риби, освен јастиви рибни изнутрици од тар. подброј 0303 91 до 0303 99:--Други:
107.	0303 91	- Џигери, икри, слезина, перки, глави, опашки, ждрело и други јастиви рибни изнутрици:--Џигери, икри и слезини:
108.	0303 92 00 00	--Пераи од ајкула
109.	0303 99 00 00	-- Друго , други рибини изнутрици
110.	0304 33 00 00	Рибини филети и друго рибно месо (немелено или мелено), свежо, разладено или замрзнато:--Нилски греч (<i>Lates niloticus</i>)
		-Свежи или разладени филети од други риби:
111.	0304 41 00 00	--Лосос пацифички (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> и <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), лосос атлантски (<i>Salmo salar</i>) и лосос дунавски (<i>Hucho hucho</i>)
112.	0304 43 00 00	--Риби плоснатици (<i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scophthalmidae</i> и <i>Citharidae</i>)
113.	0304 44	--Риби од семејството <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> и <i>Muraenolepididae</i> :
114.	0304 45 00 00	-- Сабјарка (<i>Xiphias gladius</i>)
115.	0304 46 00 00	--Патагониски зубан (<i>Dissostichus spp.</i>)
116.	0304 47	--Морски кучиња и други ајкули:
117.	0304 48 00 00	--Ражи и ражовки (<i>Rajidae</i>)
118.	0304 49 50 00	----Црвена риба (<i>Sebastes spp.</i>)
119.	0304 49 90 00	----Друго
		-Други, свежи или разладени:

120.	0304 51 00 00	--Тилапиа (<i>Oreochromis</i> spp.), сом (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), крап (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.), јагули (<i>Anguilla</i> spp.), нилски греч (<i>Lates niloticus</i>) и змијоглава риба (<i>Channa</i> spp.)
121.	0304 52 00 00	--Салмониди
122.	0304 53 00 00	--Риби од семејството <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> и <i>Muraenolepididae</i>
123.	0304 54 00 00	--Сабјарка (<i>Xiphias gladius</i>)
124.	0304 55 00 00	--Патагониски зубан (<i>Dissostichus</i> spp.)
125.	0304 56	--Морски кучиња и други ајкули:
126.	0304 57 00 00	--Ражи и ражовки (<i>Rajidae</i>)
127.	0304 59 50 00	----Пераи од харинги
128.	0304 59 90 00	----Друго
129.	0304 63 00 00	-Замрзнати филети од тилапиа (<i>Oreochromis</i> spp.), сом (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.), крап (<i>Cyprinus</i> spp., <i>Carassius</i> spp., <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo</i> spp., <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama</i> spp.), јагули (<i>Anguilla</i> spp.), нилски греч (<i>Lates niloticus</i>) и змијоглава риба (<i>Channa</i> spp.):--Нилски греч (<i>Lates niloticus</i>)
130.	0304 71	- Замрзнати филети од риби од семејството <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> и <i>Muraenolepididae</i> :--Бакалар (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>):
131.	0304 72 00 00	- Замрзнати филети од риби од семејството <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> и <i>Muraenolepididae</i> :--Вахне (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)
132.	0304 73 00 00	- Замрзнати филети од риби од семејството <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> и <i>Muraenolepididae</i> :--Бакалар (<i>Pollachius virens</i>)
133.	0304 75 00 00	- Замрзнати филети од риби од семејството <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> и <i>Muraenolepididae</i> :--Аљаски бакалар (<i>Theragra chalcogramma</i>)
134.	0304 79	- Замрзнати филети од риби од семејството <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> и <i>Muraenolepididae</i> :--Други:

135.	0304 81 00 00	- Замрзнати филети од други риби:--Лосос пацифички (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>On-cor-hynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>On-cor--hy-nchus tschawytscha</i> , <i>Oncornynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> и <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), лосос атлантски (<i>Salmo salar</i>) и лосос дунавски (<i>Hucho hucho</i>)
136.	0304 83	- Замрзнати филети од други риби:--Риби плоснатици (<i>Pleuro-nectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scophthalmidae</i> и <i>Citharidae</i>):
137.	0304 84 00 00	- Замрзнати филети од други риби:--Сабјарка(<i>Xiphias gladius</i>)
138.	0304 85 00 00	- Замрзнати филети од други риби:--Патагонски зубан (<i>Dissostichus spp.</i>)
139.	0304 86 00 00	- Замрзнати филети од други риби:--Харинги (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)
140.	0304 87 00 00	Рибини филети и друго рибино месо (немелено или мелено), свежо, разладено или замрзнато- Замрзнати филети од други риби:-- Туни (од родот <i>Thunnus</i>), скокливатуна (труп пругавец) (<i>Katsuwonus pelamis</i>)
141.	0304 88	- Замрзнати филети од други риби: --Морски кучиња, други ајкули и ражи и ражовки (<i>Rajidae</i>):
142.	0304 89	- Замрзнати филети од други риби:--Други:
143.	0304 91 00 00	- Друго, замрзнато: --Сабјарка(<i>Xiphias gladius</i>)
144.	0304 92 00 00	- Друго, замрзнато: --Патагонски зубан (<i>Dissostichus spp.</i>)
145.	0304 93	- Друго, замрзнато: --Тилапиа (<i>Oreochromis spp.</i>), сом (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>), крап (<i>Cyprinus spp.</i> , <i>Carassius spp.</i> , <i>Stenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i> , <i>Catla catla</i> , <i>Labeo spp.</i> , <i>Osteochilus hasselti</i> , <i>Leptobarbus hoeveni</i> , <i>Megalobrama spp.</i>), јагули (<i>Anguilla spp.</i>), нилски греч (<i>Lates niloticus</i>) и змијоглава риба (<i>Channa spp.</i>):
146.	0304 94	- Друго, замрзнато:-- Аљалски бакалар (<i>Theragra chalcogramma</i>):
147.	0304 95	- Друго, замрзнато:-- Риби од семејството <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> и <i>Muraenolepididae</i> , освен Аљалски бакалар(<i>Theragra chalcogramma</i>):
148.	0304 96	- Друго, замрзнато: --Морски кучиња и други ајкули:
149.	0304 97 00 00	- Друго, замрзнато:--Ражи и ражовдки (<i>Rajidae</i>)
150.	0304 99	Рибини филети и друго рибино месо (немелено или мелено), свежо, разладено или замрзнато- Друго, замрзнато:--Други:
151.	0305	Риби, сушени, солени или во саламура; чадена риба, вклучувајќи и готвени риби пред или во текот на процесот на чадење:

152.	0306	Черупкари со черупка или без черупка, живи, свежи, разладени, замрзнати, исушени, посолени или во саламура; чадени черупкари со черупка или без черупка, варени или неварени пред или за време на процесот на чадење; черупкари, во черупка, парени или варени во вода, неразладени или разладени, замрзнати или незамрзнати, исушени или неисушени, солени или несолени или во саламура или без саламура:
153.	0307	Мекотелци со черупка или без черупка, живи, свежи, разладени, замрзнати, сушени, солени или во саламура; чадени мекотелци со черупка или без черупка, варени или неварени пред или за време на процесот на чадење:
154.	0308	Водни без'рбетници, освен черупкари и мекотелци, живи, свежи, разладени, замрзнати, сушени, солени или во саламура; чадени водни без'рбетници освен черупкари и мекотелци, варени или неварени пред или за време на процесот на чадење:
155.	0309	Брашно, гриз и пелети од риба, черупкари, мекотелци и други водни без'рбетници, погодни за човечка исхрана:
156.	0401 40	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: -Со содржина на маснотија, што надминува 6%, но не надминува 10% по маса:
157.	0401 50	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: -Со содржина на маснотија, што надминува 10% по маса: --Ароматизиран или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао: --- Во прав, гранули или други цврсти форми, со содржина на млечна маснотија по маса:
158.	0403 90 71 00	----Што не надминува 1,5%
159.	0403 90 73 00	----Што надминува 1,5%, но не надминува 27%
160.	0403 90 79 00	----Што надминува 27% --Ароматизиран или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао: --- Друго, со содржина на млечна маснотија по маса:
161.	0403 90 91 00	----Што не надминува 3%
162.	0403 90 93 00	----Што надминува 3%, но не надминува 6%
163.	0403 90 99 00	----Што надминува 6%
164.	0404	Сурутка, концентрирана или некон-центрирана или со додаток на шеќер или други материи за засладување; производи што се состојат од при-родни состојки на млеко со додавање или без додавање на шеќер или други материи за засладување, на друго место неспомнати ниту опфатени:
165.	0405 20	-Млечни премази:
166.	0405 90	Други маснотии и масла добиени од млеко: -Друго:

167.	0406 10	Сирење и урда:-Младо (незрело или несолено) сирење, вклучувајќи сирење од сурутка и урда: --Со содржина на маснотија што не надминува 40% по маса:
168.	0406 20 00 00	Сирење и урда:-Сирење стругано или во прав, од сите ви-дови-Сирење стругано или во прав, од сите видови
169.	0406 30	Сирење и урда:-Сирење топено, освен стругано или во прав:
170.	0406 40	- Сирење прошарано со сина мувла и друго сирење кое содржи мувла произведена од <i>Penicillium roqueforti</i> : ---Друго сирење: Друго: ----Сирење од млеко од овца или бивол во садови што содржат саламура, или во ши-шиња од овча или козја кожа:
171.	0406 90 01 00	Сирење и урда:-Друго сирење:--За преработка
172.	0406 90 13 00	Сирење и урда:-Друго сирење:--Друго:---Emmentaler
173.	0406 90 15 00	Сирење и урда:-Друго сирење:--Друго:---Gruyère, Sbrinz
174.	0406 90 17 00	Сирење и урда:-Друго сирење:--Друго:---Bergkäse, Appenzell
175.	0406 90 18 00	Сирење и урда:-Друго сирење:--Друго:---Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or и Tête de Moine
176.	0406 90 21 00	Сирење и урда:-Друго сирење:--Друго:---Cheddar
177.	0406 90 23 00	Сирење и урда:-Друго сирење:--Друго:---Edam
178.	0406 90 25 00	Сирење и урда:-Друго сирење:--Друго:---Tilsit
179.	0406 90 29 00	Сирење и урда:-Друго сирење:--Друго:---Kashkaval
180.	0406 90 32 00	Сирење и урда:-Друго сирење:--Друго:---Feta
181.	0406 90 35 00	Сирење и урда:-Друго сирење:--Друго:---Kefalo-Tyri
182.	0406 90 37 00	Сирење и урда:-Друго сирење:--Друго:---Finlandia
183.	0406 90 39 00	Сирење и урда:-Друго сирење:--Друго:---Jarlsberg
184.	0406 90 50 90	-----Друго
		----Друго ----Со содржина на маснотија по маса, што не надминува 40% и со содржина на вода, по маса, во немасна состојба -----Што не надминува 47%:
185.	0406 90 61 00	-----Grana Padano, Parmigiano Reggiano
186.	0406 90 63 00	-----Fiore Sardo, Pecorino
187.	0406 90 73 00	-----Provolone
188.	0406 90 74 00	-----Maasdam
189.	0406 90 75 00	-----Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano
190.	0406 90 76 00	-----Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø
191.	0406 90 78 00	-----Gouda
192.	0406 90 79 00	-----Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio
193.	0406 90 81 00	-----Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey
194.	0406 90 82 00	-----Camembert

195.	0406 90 84 00	-----Brie
196.	0406 90 85 00	-----Kefalograviera, Kasserì
		-----Друго сирење, со содржина на вода, по маса, во немасна состојба:
197.	0406 90 92 00	-----Што надминува 62%, но не надминува 72%
198.	0406 90 93 00	-----Што надминува 72%
		-Јајца во лушпа, конзервирани или варени:
199.	0407 90	Живински и птичји јајца, со лушпа, свежи, конзервирани или варени: - Други:
200.	0408 11 80 00	Жолчки: Сушени: ---Други
201.	0408 19	-Жолчки: --Други:
202.	0408 91 80 00	Други живински и птичји јајца: --Сушени: ---Друго
203.	0408 99 80 00	Други живински и птичји јајца
204.	0410	Инсекти и други јастиви производи од животинско потекло, на друго место неспомнати или опфатени:
205.	0709 20 00 00	Шпаргли, свежи или разладени
		Друг зеленчук, свеж или разладен: за јадење
206.	0709 52 00 00	--Печурки од родот Boletus
207.	0709 53 00 00	--Печурки од родот Cantharellus
208.	0709 54 00 00	--Шитакe (Lentinus edodes)
209.	0709 55 00 00	--Матсутакe (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum)
210.	0709 56 00 00	--Тартуфи (Tuber spp.)
211.	0709 91 00 00	--Артичоки Зеленчук (неварен или варен на пареа или во врела вода), замрзнат:
212.	0710 80 80 00	--Артичоки
213.	0710 80 85 00	--Аспарагус
214.	0710 80 95 00	--Друго
215.	0712	Сушен зеленчук, цел, сечен, сечен во парчиња, кршен или во прав, но понатаму неприготвен:
216.	0713 50 00 00	-Боб (Vicia faba var. major) и коњски боб (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. Minor)
217.	0714	Маниока, арот, салеп, ерусалемски артичоки, сладок компир и слични корења и грукти со висока содржина на скроб или инулин, свежи, разладени, замрзнати или сушени, цели или режани или во форма на пелети; срце-вина од саго дрво:
218.	0801	Кокосов орех, бразилски орех и акажу-орех, свежи или сушени, лупени или нелупени:
219.	0802 11	--Бадеми:-Во лушпа:

220.	0802 12	--Бадеми: Лупени
221.	0802 21 00 00	--Лешници- Во лушпа
222.	0802 22 00 00	----Лешници - Лупени
223.	0802 51 00 00	-Фстаџи:--Во лушпа
224.	0802 52 00 00	-Фстаџи:--Лупени
225.	0802 61 00 00	-Макадамија ореви:--Во лушпа
226.	0802 62 00 00	-Макадамија ореви:--Лупени
227.	0802 70 00 00	-Кола ореви (<i>Cola spp.</i>)
228.	0802 80 00 00	-Арека ореви (тропска палма од родот <i>Areca</i>) - Друго:
229.	0802 91 00 00	--Семе од бор, во лушпа
230.	0802 92 00 00	--Семе од бор, лупено
231.	0802 99	-- Друго:
232.	0803 10 90 00	--Банани - Плантажни - Сушени
233.	0803 90 90 00	--Банани -Друго - Сушени
234.	0804 30 00 00	-Ананас
235.	0804 40 00 00	-Авокадо
236.	0804 50 00 00	-Гуава, манго и мангуста
237.	0805 50 90 00	--Лимета (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>)
238.	0805 90 00 00	- Други агруми
239.	0807 20 00 00	-Папаи
240.	0810 60 00 00	-Дуриани
241.	0810 90	-Друго: Овошје и јатчесто овошје, неварено или варено во вода или пареа, замрз-нато, со додаток или без додаток на шеќер или други материи за засла-дување: - Јаготки
242.	0811 10 11 00	Јаготки со додаток на шеќер или други материи за засладување --- Со содржина на шеќер што надминува 13% по маса
243.	0811 10 19 00	Јаготки со додаток на шеќер или други материи за засладување --- Друго -Малинки, капинки, дудинки, логански бобин-ки, црни, бели и црвени рибизли и рибеси: --Со додаток на шеќер или други материи за засладување:
244.	0811 20 11 00	---Со содржина на шеќер што надминува 13% по маса
245.	0811 20 19 00	---Друго Друго овошје: --Со содржина на шеќер или други материи за засладување: ---Со содржина на шеќер што надминува 13%
246.	0811 90 11 00	----Тропско овошје и тропско јатчесто овошје
247.	0811 90 19 00	----Друго

		Друго овошје: --Со содржина на шеќер или други материи за засладување: ---Друго:
248.	0811 90 31 00	----Тропско овошје и тропско јатчесто овошје
249.	0811 90 39 00	----Друго
		--Друго:
250.	0811 90 50 00	---Овошје од видот <i>Vaccinium myrtillus</i>
251.	0811 90 85 00	---Тропско овошје и тропско јатчесто овошје
252.	0811 90 95 00	---Друго
253.	0812	Овошје и јатчесто овошје, привремено конзервирано, но во таква состојба непогодно за непосредна исхрана:
254.	0813	Овошје, сушено, освен она што се распоредува во тар. број 0801 до 0806; мешаници на јатчесто овошје или сушено овошје од оваа глава:
255.	0902	Чај, неароматизиран или ароматизиран
256.	0903	Мате-чај
257.	0904	Пипер од родот Пипер; сушена или кршена или мелена пиперка од родот <i>Capsicum</i> или од родот <i>Pimenta</i>
258.	0905	Ванила
259.	0906	Цимет и цвет од циметово дрво
260.	0907	Каранфилче (цели плодови, пупки и дршки)
261.	0908	Мушкатен орев, мацис и кардамом
262.	0909	Семе од анис, бадијан, анасон, коријандер, ким или кумин; бобинки од смрека
263.	0910	Исиот, шафран, куркума, мајчина душица, лаворов лист, кари и други мирудии
264.	1007 90 00 00	Сорго во зрна, освен за сеидба
265.	1008 40 00 90	-Фонио (<i>Digitaria spp.</i>), освен за сеидба
266.	1008 50 00 90	-Киноа (<i>Chenopodium quinoa</i>), освен за сеидба:
267.	1008 60 00 00	-Тритикале
268.	1008 90 00 90	--Други жита, освен за сеидба
269.	1104	Жита во зрно поинаку обработени (на пр: лупени, валани во снежинки, перлирани, обрежани или гмечени), освен ориз од тар. број 1006; никулци од жита, цели, валани, во снежинки или мелени:
270.	1105	Брашно, гриз, прав, снежинки, гранули и пелети од компир:
271.	1106	Брашно, гриз и прав од сушен мешу-нест зеленчук што се распоредува во тар. број 0713, од саго-корења или од кртоли што се распоредуваат во тар. број 0714 или од производите на Глава 8:
272.	1203 00 00 00	Копра
273.	1204 00 90 00	Семе од лен, вклучувајќи кршено или дробено:- Друго

274.	1205 10 90 00	-Семиња од маслодајна репка со ниска содржина на еручна киселина, освен за сеидба--Друго
275.	1205 90 00 00	Семиња од маслодајна репка, вклучувајќи кршено или дробено:-- Друго
276.	1206 00 91 00	Семиња од сончоглед--Лупени; во лушпа со сиви и бели ленти, освен за сеидба
277.	1206 00 99 00	-- Семиња од сончоглед, вклучувајќи кршени или дробени , освен за сеидба- Друго
278.	1207 10 00 00	-Палмов орев и јатки
279.	1207 29 00 00	- Семиња од памук, освен за сеидба-Друго
280.	1207 30 00 00	-Семиња од рицинус
281.	1207 40 90 00	-Семиња од сусам, --Друго, освен за сеидба
282.	1207 50 90 00	- Семиња од синап, --Друго, освен за сеидба
283.	1207 60 00 00	-Семиња од шафраника (Carthamus tinctorius),
284.	1207 91 90 00	-- Семиња од афион, ---Друго, освен за сеидба
285.	1207 99 91 00	----Семиња од коноп, освен за сеидба
286.	1207 99 96 00	----Други семиња освен за сеидба
287.	1208	Брашно и гриз од маслодајни семиња и плодови, освен од синап:
288.	1212 21 00 00	-- Морски алги и други алги: Погодни за човечка исхрана
289.	1212 29 00 00	-- Морски алги и други алги:Друго
290.	1212 92 00 00	--Рокчиња
291.	1212 94 00 00	--Корени на цикорија
292.	1212 99	--Друго:
293.	1508 90 90 00	Друго масло од кикиритки
294.	1511 90 11 00	Палмово масло и негови фракции, цврсти фракции, освен сурово, во пакувања со нето маса од 1 кг или помала
295.	1511 90 19 00	Друго палмово масло и негови фракции, цврсти фракции, освен сурово
296.	1511 90 99 00	Друго палмово масло и негови фракции, освен сурово
297.	1512 11 99 00	Сурово масло од шафран
298.	1512 29 90 00	Друго памуково масло
299.	1513 11 91 00	Масло од кокосов орев (копра) и негови фракции; Сурово масло; Друго: Во пакување со нето маса од 1кг или помала
300.	1513 11 99 00	Масло од кокосов орев (копра) и негови фракции; Сурово масло; Друго: Во пакување со нето маса поголема од 1кг
301.	1513 19 11 00	Масло од кокосов орев (копра) и негови фракции; Сурово масло; Друго: Во пакување со нето маса поголема од 1кг
302.	1513 19 19 00	Масло од кокосов орев (копра) и негови фракции, цврсти фракции, во пакувања со нето маса поголема од 1 кг

303.	1513 19 91 00	Масло од кокосов орев (копра) и негови фракции, кои не се цврсти фракции, во пакувања со нето маса од 1 кг или по-мала
304.	1513 19 99 00	Масло од кокосов орев (копра) и негови фракции, кои не се цврсти фракции, во пакувања со нето маса поголема од 1 кг
305.	1513 21 30 00	Масло од палмова јатка (голушка) или палмови ореви и нивни фракции; Сурово масло; Друго: Во пакувања со нето маса од 1 кг или помала
306.	1513 29 11 00	Масло од палмова јатка (голушка) или палмови ореви и нивни фракции, цврсти фракции, во пакувања со нето маса од 1 кг или по-мала
307.	1513 29 19 00	Масло од палмова јатка (голушка) или палмови ореви и нивни фракции, цврсти фракции, во пакувања со нето маса поголема од 1 кг
308.	1513 29 50 00	Масло од палмова јатка (голушка) или палмови ореви и нивни фракции, кои не се цврсти фракции, во пакувања со нето маса од 1 кг или по-мала
309.	1513 29 90 00	Масло од палмова јатка (голушка) или палмови ореви и нивни фракции, кои не се цврсти фракции, во пакувања со нето маса поголема од 1 кг
310.	1514 19 90 00	Друго масло од репка
311.	1514 91 90 00	Масло од репка или масло од синап и нивни фракции, пречистени или непречистени, но хемиски немодификувани; Друго; Сурово масло; Друго
312.	1514 99 90 00	Друго масло од синап
313.	1515 19 90 00	Друго ленено масло и негови фракции
314.	1515 30 90 00	Друго рицинусово масло и негови фракции
315.	1515 50 99 00	Друго сусамово масло и негови фракции
316.	1515 60 51 00	Микробни масти и масла и нивни фракции: Цврсти, во пакувања со нето маса од 1 кг или помала Други сурови масла
317.	1515 60 59 00	Микробни масти и масла и нивни фракции: Цврсти, други; течни Други сурови масла:
318.	1515 60 91 00	Микробни масти и масла и нивни фракции: Цврсти, во пакувања со нето маса од 1 кг или помала,
319.	1515 60 99 00	Микробни масти и масла и нивни фракции: Цврсти, други; течни
320.	1515 90 11 00	Тунгово масло; масло од јојоба и Oiticica; восок од мирта (myrtle) и јапонски восок; нивни фракции
321.	1515 90 39 00	Друго масло од семе на тутун и негови фракции
322.	1515 90 51 00	Други растителни масти и масла, неиспарливи (вклучувајќи масло од јојоба) и нивни фракции, пречистени или непречистени, но хемиски немодификувани; Друго; Други масла и нивни фракции; Сурови масла; Друго; Цврсти, во пакување со нето маса од 1 кг или помала
323.	1515 90 59 00	Други растителни масти и масла, неиспарливи (вклучувајќи масло од јојоба) и нивни фракции, пречистени или непречистени, но хемиски

		немодификувани; Друго; Други масла и нивни фракции; Сурови масла; Друго; Цврсти во пакување со нето маса поголемо од 1кг и течни
324.	1515 90 91 00	Други масла и нивни фракции, цврсти, во пакувања со нето маса од 1 кг или помала
325.	1515 90 99 00	Други масла и нивни фракции, цврсти во пакување со нето маса поголемо од 1 кг и течни
326.	1516 10	Животински масти и масла и нивни фракции
327.	1516 20 10 00	Хидрогенизирано рицинусиново масло, т.н. „опал-восок“
328.	1516 20 91 00	Растителни масти и масла и нивни фракции, во пакување со нето маса од 1 кг или по-мала
329.	1516 20 96 00	Масло од семе од кикиритки, памук, зрна на соја или семе од сончоглед; други масла кои содржат помалку од 50% по маса на слободни масни киселини и исклучувајќи го маслото од палмова јатка (го-лушка), илипа, кокосов орех, семе од репка, или масло од копаи
330.	1516 20 98 00	Други растителни масти и масла и нивни фракции
331.	1516 30 91 00	Микробни масти и масла и нивни фракции: Во пакување со нето маса од 1 кг или по-мала
332.	1516 30 98 00	Микробни масти и масла и нивни фракции: Друго
333.	1603 00	Екстракти и сокови од месо, риби или черупкари, мекотелци или други водни без'рбетници: -Риби, цели или во парчиња, но немелени:
334.	1604 11 00 00	Приготвени или конзервирани риби; Лососи
335.	1604 12	Приготвени или конзервирани риби; --Харинга:
336.	1604 15	Приготвени или конзервирани риби: --Скуши: ---Од видот <i>Scomber scombrus</i> и <i>Scomber japonicus</i> :
337.	1604 16 00 00	--Инчуни
338.	1604 17 00 00	--Јагули
339.	1604 18 00 00	--Пераи од ајкула
340.	1604 19	Приготвени или конзервирани риби; кавијар и замена за кавијар приготвени од рибини јајца --Друго:
341.	1604 20	-Други приготвени или конзервирани риби:
342.	1604 31 00 00	-Кавијар и замена за кавијар: --Кавијар
343.	1604 32 00	-Кавијар и замена за кавијар: --Замени за кавијар
344.	1605	Черупкари, мекотелци и други водни без'рбетници, приготвени или конзервирани:
345.	1701 91 00 00	Шеќер со додадени средства за ароматизација или материи за бојосување
346.	1704	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао:

347.	1806 90	--Производи од шеќер и нивни замени добиени од производи за замена за шеќер, што содржат какао- Друго:
348.	1901 20 00 00	-Мешаници и теста за производство на пе-кар-ски производи од тар. број 1905
349.	1901 90	Екстракт на слад; прехранбени произ-води од брашно, јарма, гриз, скроб или екстракт на слад, без додаток на какао или со содржина помала од 40% по маса на какао пресметано на потполно одмастена основа, на друго место неспоменати ниту опфатени; прехранбени производи од стоки од тар. броеви 0401 до 0404, без дода-ток на какао или со содржина помала од 5% по маса на какао пресметано на потполно одмастена основа, на друго место неспомнати ниту опфа-тени:-Друго:
350.	1902 20	- Тестенини полнети, варени или неварени или поинаку приготвени:
351.	1902 30	-Други тестенини:
352.	1902 40	-Кускус:
353.	1903 00 00 00	Тапиока и замени за тапиока, при-готвени од скроб, во форма на снежинки, зрнца, монистра во просеани или слични форми
354.	1904	Прехранбени производи добиени со ба-брење или пржење на жита или произ-води од жита (на пример: пченкарни снежинки); жита (освен пченка) во зр-но или во форма на снежинки или дру-ги обработени зрна (освен брашно, јарма и гриз), претходно варени, или пои-наку приготвени, на друго место нес-поменати ниту опфатени:
355.	1905 20	-Медењаци и слични производи зачинети со ѓумбир:
356.	1905 32	--Вафли и обланди:
357.	1905 90 70 10	----- Делумно готвени екструдирани или експандирани полупроизводи занатамошна индустриска преработка
		----Друго:
358.	1905 90 80 10	-----Делумно готвени екструдирани или експандирани полупроизводи занатамошна индустриска преработка
359.	1905 90 80 90	-Друго
360.	2001 90 10 00	Зеленчук, овошје, јатчесто овошје и други делови на растенија за јадење, приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина:-- Манго чатни (mango chutney)
361.	2001 90 20 00	Зеленчук, овошје, јатчесто овошје и други делови на растенија за јадење, приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина:-- Плодови од родот Capsicum освен слатките пиперки или пимента
362.	2001 90 40 00	Зеленчук, овошје, јатчесто овошје и други делови на растенија за јадење, приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина:-- Јам, слатки компири и слични јастиви делови на растенијата, со содржина од 5% или повеќе по маса на скроб

		--Тропско овошје и тропско јатчесто овошје; палмини срцевини:
363.	2001 90 92 10	--- Палмини срцевини
364.	2001 90 92 90	---Друго
365.	2001 90 97 00	--Друго
366.	2003	Печурки и тартуфи, приготвени или конзервирани на друг начин освен во оцет или оцетна киселина:
367.	2004 10	-Компир:
368.	2004 90 91 00	---Кромид, варен, но поинаку неприготвен ---Друго:
369.	2004 90 98 90	-Друг зеленчук и мешаници на зеленчук:---Друго
370.	2005 10 00 00	-Хомогенизиран зеленчук
371.	2005 20	-Компир:
372.	2005 59 00 00	--Друг, Грав (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.):
373.	2005 60 00 00	-Шпаргли
374.	2005 91 00 00	--Бамбусови фиданки
375.	2005 99 10 00	---Плодови од видот <i>Capsicum</i> освен слатки пиперки или пименти
376.	2005 99 20 00	---Капар
377.	2005 99 30 00	---Артичоки
378.	2005 99 50 00	---Мешаници на зеленчук
379.	2005 99 80 90	-Друг зеленчук и мешаници на зеленчук: ----Друго
380.	2006 00	Зеленчук, овошје, јатчесто овошје, кори од овошје и други делови од растенија, конзервирани во шеќер (кандирани, суви или кристализирани):
381.	2008	Овошје, јатчесто овошје и други јастиви делови на растенија, поинаку приготвени или конзервирани, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување или алкохол, на друго место неспомнати или опфатени:
382.	2101 11 00 00	--Екстракти, есенции и концентрати
383.	2101 12	--Препарати врз база на овие екстракти, есенции или концентрати или врз база на кафе:
384.	2101 30	-Пржена цикорија и други пржени замени на кафе, и екстракти, есенции и концентрати на тие производи: --Пржена цикорија и други пржени замени на кафе
385.	2103 10 00 00	-Сос од соја
386.	2103 30	-Брашно и гриз од синап и приготвен синап (сенф):
387.	2103 90	Сосови и препарати на сосови; мешани мирудии и мешани мирудиски средства; -Друго:
388.	2105 00	Сладолед и друг јастив мраз, со додаток или без додаток на какао:
389.	2106	Прехранбени производи на друго место неспомнати или опфатени:

НАПОМЕНА:

Основни правила за употреба на табелите по однос на распоредувањето на стоките/добрата според царинската номенклатура, а на кои стоки/добра се применува повластена даночна стапка:

Ако пред тарифен број/тарифен подброј/тарифна ознака/глава, во втората колона од табелите од став (1) и табелата од став (4) на овој член не е наведена ознаката „ex“, тогаш за сите стоки/добра кои согласно Законот за царинската тарифа се распоредуваат во тој/таа тарифен број/тарифен подброј/тарифна ознака/глава се применува повластена даночна стапка во смисла на член 30 став (1) и член 30-а став (2) од Законот за данок на додадена вредност.

Ако пред тарифен број/тарифен подброј/тарифна ознака/глава, во втората колона од табелите од став (1) на овој член е наведена ознаката "ex", тогаш повластена даночна стапка во смисла на член 30 став (1) од Законот за данок на додадена вредност, нема да се применува за сите стоки/добра кои согласно Законот за царинската тарифа се распоредуваат во тој тарифен број/ тарифен подброј /тарифна ознака/глава, туку повластена даночна стапка во однос на став (1) точки 2, 9, 12, 14, 15 и 16 од овој член, ќе се применува само за оние стоки/добра од тарифен број/тарифен подброј/тарифна ознака/глава кои се во согласност со текстот кој што е наведен во третата колона од табелата пред кои има симбол “*”.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 293/21).

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.

Бр. 41-9820/4
28 септември 2023 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Artan Grubi**, с.р.